



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни издајанија и огласи 608-3-231-2

Вторник, 24 декември 1968

БЕОГРАД

БРОЈ 53

ГОД. XXIV

Цена на овој број е 3,60 динари. — Аконтацијата на претплата за 1968 година изнесува 60.— дина. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошта: Фах 226 — Телефон: Централна 50-931 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732. Продавна служба 51-671

598.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за воените инвалиди од војните, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 17 декември 1968 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 5 декември 1968 година.

ПР бр. 750
18 декември 1968 година
Београд

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ

Член 1

Во Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/65, 23/67 и 54/67) во членот 11 став 1 точка 1 по зборовите: „посебниот инвалидски додаток“ зборот: „и“ се заменува со запирка, а по зборовите: „постојаниот инвалидски додаток“ се додаваат зборовите: „и семејниот додаток“.

Член 2

Во членот 12 на крајот на точката 7 точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова точка 8, која гласи:

„8) семеен додаток.“

Член 3

Во членот 14 став 2 табелата на месечните износи на инвалидните се менува и гласи:

„Група	Процент на воен инвалидитет	Месечен износ на инвалиднина — динари
I	100% и потребна постојана нега и помош од друго лице	876
II	100%	626
III	90%	480
IV	80%	355
V	70%	252
VI	60%	156
VII	50%	106“

Во ставот 3 табелата на годишните износи на инвалидните се менува и гласи:

„Група	Процент на воен инвалидитет	Годишен износ
VIII	40%	611
IX	30%	459
X	20%	307“

Член 4

Членот 21а се менува и гласи:

„(1) На родителите и вдовиците што инвалидските права ги изведуваат од лице што го загубило животот под околностите од чл. 1, 2, 5, 37 став 2 и членот 113 на овој закон, им припаѓа семејна инвалиднина наголемена за 150 динари месечно, ако немаат живи деца, односно ако имаат само едно или повеќе живи деца што се на полно неспособни за стопанисување.

(2) Наголемувањето на семејната инвалиднина во смисла на ставот 1 од овој член, се исплатува месечно однапред.

(3) Родителите-соуживатели на семејна инвалиднина имаат право на наголемената семејна инвалиднина од ставот 1 на овој член секој поединечно.“

Член 5

Во членот 24 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„(2) Во овој износ не се засметува валоризацијата на додатокот која што се врши во смисла на членот 44 од овој закон.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 6

По членот 43 се додаваат нов назив на оддел и пет нови членови, кои гласат:

„f) Семеен додаток

Член 43а

Право на семеен додаток им припаѓа на уживателите на семејна инвалиднина кои правото на семејна инвалиднина го изведуваат по основ на смртта на воен инвалид од војната од I или II група, на кој му припаѓал додаток за нега и помош од друго лице (член 22), ако тие и определени членови на нивното домаќинство немаат приходи од работен однос, од пензија (старосна, инвалидска, семејна), од самостојна професионална дејност или од земјоделска дејност, кои вкупно по член на домаќинство го надминуваат или му се рамни на износот на додатокот за нега и помош од друго лице.

Член 43б

(1) Семејниот додаток се определува во височина на разликата помеѓу делот на приходите што месечно паѓа на корисникот и износот на додатокот за нега и помош од друго лице што на инвалидот му,

припаѓал до смртта со тоа да не може да биде понизок од 20 динари месечно.

(2) На соуживателите на семејна инвалиднина им припаѓа еден семеен додаток.

Член 43в

Во поглед приходите што се земаат предвид при оценувањето дали корисникот има право на семеен додаток, начинот на утврдувањето на делот од приходите кој паѓа на корисникот на додатокот, дејството од промените на фактите и околностите на имотната состојба врз додатокот, согласно ќе се применуваат одредбите односно прописите за инвалидскиот додаток ако со овој закон не е пропишано поинаку.

Член 43г

Ако уживателот на семејна инвалиднина ги исполнува условите за здобивање со право на семеен додаток (член 43а) и со право на инвалидски додаток, ќе му се признае едно од овие права, кое е за него поповолно.

Член 43д

(1) На уживателите на семејна инвалиднина од членот 43а на овој закон што не ги исполнуваат условите за здобивање со право на семеен додаток им припаѓа еднократна парична помош во височина на шестмесечниот износ на додатокот за неа и помош од друго лице што на инвалидот му припаѓал на денот на смртта.

(2) Еднократната парична помош од ставот 1 на овој член ѝ припаѓа и на вдовица која не ги исполнува условите за здобивање со право на семејна инвалиднина, ако ниеден друг член на семејството не остварил право на семејна инвалиднина.

Член 7

Во членот 44 став 1 по зборовите: „инвалидскиот додаток“ зборот: „и“ се заменува со запирка, а по зборовите: „посебниот инвалидски додаток“ се додаваат зборовите: „и семејниот додаток“.

Член 8

Во членот 49 по зборовите: „ортопедскиот додаток“ зборот: „и“ се заменува со запирка, а по зборовите: „инвалидскиот додаток“ се додаваат зборовите: „и семејниот додаток“.

Член 9

Во членот 73 став 1 по зборовите: „друго лице“ зборот „и“ се заменува со запирка, а по зборовите: „ортопедскиот додаток“ се додаваат зборовите: „и семејниот додаток“.

Член 10

Во членот 74 зборовите: „став 1“ се бришат.

Член 11

Во членот 98 ставот 6 се менува и гласи:

„(6) Поблиски прописи за начинот на исплатувањето на инвалидските принадлежности од членот 11 став 1 точка 1 на Законот за воените инвалиди од војните донесува Сојузниот совет за здравство и социјална политика, а поблиски прописи за начинот на исплатувањето на инвалидските принадлежности од ставот 2 на истиот член — органот што ќе го определи републиката со свој закон.“

Член 12

Во членот 99 став 1 на крајот се додава запирка и зборовите: „ако со републички закон не е пропишано поинаку“.

Член 13

Во членот 105 став 1 на крајот се додаваат запирка и зборовите: „ако со републички закон не е пропишано поинаку“.

Член 14

Членот 106 се менува и гласи:

„Со републички закон може да се определи уживателите на инвалидски додаток, посебен инвалидски додаток и семеен додаток за време додека престојуваат во стационарна здравствена установа, да ги примаат овие додатоци во намален износ.“

Член 15

Чл. 123 до 128 се бришат.

Член 16

Во членот 130 се додава нов став 2, кој гласи: „Височината на постојаниот инвалидски додаток од ставот 1 на овој член ја определува Сојузниот совет за здравство и социјална политика.“

Член 17

Членот 131 се брише.

Член 18

По членот 131а се додава нов член 131б, кој гласи:

„Износите на лична инвалиднина определени во членот 14 ст. 2 и 3 на овој закон опфаќаат и зголемување заради усогласување на личната инвалиднина со движењето на просечните животни трошоци во 1968 година во однос на 1967 година, во смисла на членот 44 од овој закон, како и 1% заостаната валоризација од 1968 година во смисла на членот 131а став 2 на овој закон.“

Член 19

Членот 132 се брише.

Член 20

Зголемената семејна инвалиднина (член 4) и семејниот додаток (член 6) припаѓаат од првиот ден на наредниот месец по влегувањето во сила на овој закон ако е барањето поднесено во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. Ако е барањето поднесено по истекот на овој рок, наголемената семејна инвалиднина и семејниот додаток припаѓаат од првиот ден на наредниот месец по поднесување на барањето.

Член 21

(1) Пресметување на личните инвалиднини (член 14 став 2 од Законот за воените инвалиди од војните) и определување на зголемените износи на наголемената семејна инвалиднина (член 21а од Законот за воените инвалиди од војните) ќе изврши надлежниот општински орган на управата по службена должност и без донесување решение, кое ќе се издава само по барање на странката.

(2) Ако се во прашање родители — соуживатели на семејна инвалиднина на кои според одредбата на членот 21а став 3 од Законот за воените инвалиди од војните им припаѓа наголемување на семејната инвалиднина на секој поединечно, определување на новиот износ на зголемената семејна инвалиднина во износ од 150 динари месечно ќе се изврши со решение по службена должност за секој корисник.

Член 22

На уживателите на семејна инвалиднина коишто тоа право го оствариле по основот на смртта на инвалид од I група, како и на инвалид од II група што примале додаток за неа и помош од

друго лице (член 43а од Законот за воените инвалиди од војните) умрени пред влегувањето во сила на овој закон, семејниот додаток ќе им се определи според додатокот за неа и помош од друго лице во износот важечки на денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 23

Правата од членот 74 на Законот за воените инвалиди од војните можат да ги уживаат и корисниците на инвалидските права остварени според Законот за мирновремените воени инвалиди, под условите од членот 5 став 2 на Законот за воените инвалиди од војните.

Член 24

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот текст на Законот за воените инвалиди од војните, како и, во согласност со измените и дополненијата што ги содржи овој закон, да изврши потребно усогласување на називите на органите и изразите употребени во законот.

Член 25

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1969 година.

599.

Врз основа на членот 177 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 3 декември 1968 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 17 декември 1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРЕТСМЕТКИТЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАСПОРЕДОТ НА ПРИХОДИТЕ НА ПОСЕБНИТЕ СМЕТКИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА, СОЈУЗНИТЕ СОВЕТИ И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1969 ГОДИНА

1. Се одобруваат претсметките на приходите и распоредот на приходите на посебните сметки на сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации за 1969 година, и тоа:

1) претсметките на посебните сметки на Сојузниот секретаријат за стопанство:

а) за работи на ветеринарството — со вкупно планирани приходи од 4.972.675 динари, вкупно распоредени приходи од 4.128.000 динари и нераспоредени приходи (резерва) од 844.675 динари;

б) за заштита на растенијата — со вкупно планирани приходи од 5.328.860 динари, вкупно распоредени приходи од 4.887.998 динари и нераспоредени приходи (резерва) од 438.862 динари;

в) на Сојузниот пазарен инспекторат — со вкупно планирани приходи од 953.123,44 динари и вкупно распоредени приходи од 953.123,44 динари;

2) претсметката на посебната сметка на Сојузната управа за царини — со вкупно планирани приходи од 23.000.000 динари, вкупно распоредени приходи од 22.549.200 динари и нераспоредени приходи (резерва) од 450.800 динари;

3) претсметката на посебната сметка на Сојузната геодетска управа — со вкупно планирани приходи од 6.866.700 динари и вкупно распоредени приходи од 6.866.700 динари;

4) претсметката на посебната сметка на Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба — со вкупно планирани приходи од 7.200.000 динари и вкупно распоредени приходи од 7.200.000 динари;

5) претсметката на посебната сметка на Сојузната управа за радио-врски — со вкупно планирани приходи од 110.000 динари и вкупно распоредени приходи од 110.000 динари;

6) претсметката на посебната сметка на Сојузниот совет за здравство и социјална политика — со вкупно планирани приходи од 1.510.000 динари и вкупно распоредени приходи од 1.510.000 динари;

7) претсметката на посебната сметка на Сојузниот хидрометеоролошки завод — со вкупно планирани приходи од 500.000 динари и вкупно распоредени приходи од 500.000 динари;

8) претсметката на посебната сметка на Сојузниот завод за патенти — со вкупно планирани приходи од 838.555 динари и вкупно распоредени приходи од 838.555 динари;

9) претсметката на посебната сметка на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали — со вкупно планирани приходи од 10.400.000 динари и вкупно распоредени приходи од 10.400.000 динари;

10) претсметката на посебната сметка на Сојузната комисија за преглед на филмови — со вкупно планирани приходи од 265.000 динари, вкупно распоредени приходи од 248.100 динари и нераспоредени приходи (резерва) од 16.900 динари;

11) претсметката на посебната сметка на Дирекцијата на Југословенската слободна зона во Солун — со вкупно планирани приходи од 753.215,67 динари и вкупно распоредени приходи од 753.215,67 динари.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1969 година.

Сојузна скупштина

АС бр. 1131

18 декември 1968 година

Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

Претседател
на Организационо-
политичкиот собор,
Велимир Стојниќ, с. р.

Претседател,
на Сојузниот собор,
Видоје Смилевски, с. р.

600.

Врз основа на членот 177 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со членот 17 став 3 од Основниот закон за статистиката, Сојузната скупштина, на предлог од Сојузниот извршен совет, на седницата на Сојузниот собор од 17 декември 1968 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 17 декември 1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПЛАН НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ЗА 1969 ГОДИНА

1. Се донесува план на статистичките истражувања кој содржи статистички истражувања од интерес за целата земја и статистички истражувања од интерес за федерацијата, што ќе се вршат во текот на 1969 година.

2. Планот на статистичките истражувања за 1969 година е составен дел од оваа одлука и се објавува во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/68.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

АС бр. 1082
16 декември 1968 година
Белград

Сојузна скупштина

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

Претседател
на Организационо-
политичкиот собор,
Велимир Стојниќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Видос Смилевски, с. р.

601.

Врз основа на членот 177 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на заедничката седница на Сојузниот собор и Организационо-политичкиот собор од 17 декември 1968 година, донесе

РЕЗОЛУЦИЈА

ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА И ПОЛИТИЧКАТА ПОЛОЖБА НА ОПШТИНАТА И ЗА ПОНАТАМОШНИОТ РАЗВОЈ НА САМОУПРАВНИТЕ ОДНОСИ ВО ОПШТИНАТА

I

Достигнатиот степен на развитокот на нашата социјалистичка самоуправна заедница, спроведувањето на стопанската и општествената реформа и неопходноста што побрзо и порешително да се овозможи остварување на неприкосновеното и неотуѓиво право на работниот човек и граѓанинот, утврдени со Уставот, непосредно и во различни форми на организирање да одлучува за производството и за распределбата на општествениот производ и за сите услови на својот живот — бараат да ѝ се обрне посебно внимание на положбата на општината во системот и развитокот на самоуправните односи во неа. Надминувањето на етатистичките и изградувањето на самоуправните односи во работната организација и во општината има пресудно значење за натамошниот развој на социјалистичкото самоуправно општество во целост и е основен предуслов за совладување на бирократските и етатистичките отпори и појави, не само во општината туку и во другите заедници.

Во расправите за остварувањето на Уставот на СФРЈ и за функционирањето и развитокот на општествено-економскиот и општествено-политичкиот систем се дојде до овие единствени констатации и оценки:

1. Во досегашната практика во остварувањето на уставните начела за општествено-политичкиот систем сè посилено се афирмира уставната концепција за општината како основна територијална заедница на луѓето, во која се изразуваат и се усогласуваат нивните основни интереси и која е специфичен сплет на разновидни односи и заемни зависимости. Едновременно, општината како основна општествено-политичка заедница, самостојна во извршувањето на своите права и должности, станува сè позначаен фактор на самоуправната интеграција на општеството, а самоуправувањето на граѓаните во општината — политичка основа на единствениот општествено-политички систем во нашата земја.

2. Во склопот на општиот општествено-економски и општествено-политички развој, а во духот на уставната концепција за општината, во сè поголема

мера се надминуваат старите, етатистички односи и се остварува напредок во развивањето на новите, самоуправни односи во општината. Силно е афирмирана самостојноста на работните организации и сè повеќе се развиваат самоуправните односи во нив и непосредното поврзување помеѓу нив; месните заедници се потврдија, особено на определени подрачја, како самоуправни заедници на граѓаните на селските и градските населби во кои граѓаните непосредно го остваруваат самоуправувањето во дејностите што служат за непосредно задоволување на потребите на работните луѓе и нивните семејства; со основањето на интересни самоуправни заедници врз функционална основа сторени се првите чекори во развојот на самоуправните односи и интеграционите процеси во некои општествени дејности (образование, социјално осигурување, запослување и сл.) и се создадени поповолни услови за воспоставување непосредни односи помеѓу работните луѓе во тие дејности и корисниците и општествената заедница во целост; сè подоследно се пренесуваат врз општината работите и овластувањата што произлегуваат од нејзините уставни функции; се зголемува апсолутниот износ на финансиските средства на општината; укинати се некои прописи со кои беше значително ограничена самостојноста на општината и со Резолуција на Сојузната скупштина за основите на законодавната политика на федерацијата се создава широко поле за самостојно нормативно регулирање и самоуправување во општината; сè поголема е улогата на општините во организирањето на снабдувањето на граѓаните со услуги и производи и во општествената контрола над цените на организациите што го вршат тоа снабдување; овозможена е примена на самопридонеси и за подрачјата пошироки од месните заедници; овозможено е самостојно определување на функционалната надлежност во вршењето на работите на општинските органи утврдени со сојузни прописи; Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, другите општествено-политички организации и здруженијата на граѓаните, со приспособување на содржината и методите на својата работа и организација стануваат сè позначајни фактори на демократскиот самоуправен механизам и интегрален дел на односите во општината; демократизирана е и содржински збогатена работата на општинското собрание и неговите органи.

3. И покрај постигнатиот напредок, бавно и недоволно доследно и одлучно, се остваруваше концепцијата на Уставот на СФРЈ за општината, иако објективните услови овозможуваа да се направи повеќе.

Основните карактеристики и манифестации на застојувањето во ова се, пред сè:

— Постојниот систем за финансирање на општествените потреби и неговата примена во општината, не им одговараат на новите самоуправни односи и на положбата на граѓанинот, работниот човек и работната организација, како и на другите форми на здружен труд во однос на организирањето и остварувањето на заедничките општествени потреби и поради тоа тој систем стана пречка за развивање на социјалистичките самоуправни општествени односи. Пошироките општествено-политички заедници ги утврдуваа посредно и непосредно не само изворите и видовите на приходите за финансирање на општествените потреби во општината, туку и нивната височина и основна намена. Покрај тоа, општините беа несигурни, зашто одделни финансиски инструменти се донесувани ненавремено, често се менувани, дури и во текот на една година, што оневозможува подолгорочно согледување и програмирање, а е менуван и обемот на надлежноста.

— Федерацијата и републиките и по донесувањето на уставите од 1963 година продолжија со детално и исцрпно регулирање на значителен дел од општествените односи во одделни односи па и од оние чие регулирање според Уставот е самоу-

правно право на општината. Со ова суштествено се стеснувани рамките за самоуправно договарање на работните луѓе и граѓаните и нивните заедници. Во такви услови ни статутот на општината не можеше во поголема мера да се афирмира како основен самоуправен акт на општината.

Здружувањето на такви, главно наследени, системи за финансирање на општествените потреби и за нормативно регулирање, што не се во согласност со уставната улога на федерацијата и републиките и со уставната концепција за општината, покрај тоа што ја ограничува самостојноста на општините во вршењето на нивните уставни функции, не им одговара на самоуправните односи и претставува една од пречките за остварување на општествената положба и улога на човекот во системот на непосредната социјалистичка демократија. Од тие причини не се развиваа доволно ниту станаа ефикасни одделни форми на самоорганизирање (месни и други заедници), на непосредно одлучување и изјаснување на граѓаните (референдум, собири на граѓани, собири на работните луѓе, собири на избирачите, собири на осигуреници и корисници и сл.), а се стеснети можностите за развивање долгорочна меѓуопштинска соработка. Сето тоа влијае да се задржуваат буџетските односи и други форми на отуѓеност на политиката и средствата од работните луѓе и граѓаните, ја ограничува можноста за нивно самоуправно договарање и ги пасивизира во самоуправното дејствување.

— Системот на самоуправните односи и врски во општината, заснован врз рамноправно договарање и спогодување, солидарност, заемност и одговорност, не се афирмира доволно. Одделни форми на непосредно самоуправување не се ползувани ни во мера во која тоа беше можно во постојните односи. Општинските собранија уште не се афирмираа доволно и развија како органи на општественото самоуправување, туку се однесуваат превосходно како органи на власта. Во практиката понекаде доаѓа до неприменување на начелото за поделба на функциите помеѓу одделни органи на собранието, а последица на тоа е кумулацијата на функциите кај претседателот на собранието. Во работата на општинските органи на управата има појави на неспроведување на законите и другите прописи, на незадоволителен квалитет на работата и слично. Сериозни пречки во развојот на самоуправните односи сè уште се бирократско-етатистичките сфаќања и отпори што се пројавуваат во запоставувањето на општествената улога и положбата на работниот човек и граѓанинот, во одлучувањето вон од органите на управувањето, во појавите и тенденциите на локализам и затворање, во дејствувањето на самоуправните органи од позициите на власта итн.

— Постојат мошне големи разлики помеѓу одделни општини во поглед на големината на територијата, бројот, структурата и прирастот на населението, миграцијата, развиеноста на стопанството и општествените служби, нивото на културата и општествената свест итн., а постојното законодавство не остава доволно можност за автономно регулирање, според потребите и приликите во одделни општини.

— При организирањето на интересните самоуправни заедници во општествените дејности (за образование, за социјално осигурување, за запослување и сл.), не се водеше доволно сметка за тоа на граѓаните во општината да им се овозможи да влијаат врз основањето, методот на работата, програмите, организацијата и финансирањето на тие заедници. Сите овие односи ги уредија главно пошироките општествено-политички заедници со свои прописи, што имаше за последица овие дејности уште повеќе да се оддалечат од граѓаните и да не се поврзат органски со општината како основна самоуправна заедница на граѓаните.

— Посебниот општествен интерес во одделни дејности не е дефиниран, па не се целосно изградени ни соодветни инструменти за негово остварување. Поради тоа и не е доволно обезбедено влијание на корисниците и општествената заедница врз работата на работните организации што вршат дејности од посебен општествен интерес.

— Развивањето и почитувањето на социјалистичките општествени норми и општествениот надзор во општината бавно се афирмираат. Методите за вршење на општествениот надзор не се изградени, самата функција не се остварува доследно или, практично, не се остварува воопшто. Не е изграден ни систем на општествени норми кој би требало да обезбеди успешно вршење на општествениот надзор и почитување на самоуправниот договор.

II

Сојузната скупштина смета дека уставната концепција за општината, како една од суштествените претпоставки за изградба на социјалистичкото самоуправно општество, треба доследно и одлучно да се оствари со мерките во согласност со следните ставови:

1. Развивањето на самоуправните односи во општината бара доследно остварување на уставниот принцип според кој општините самостојно ги утврдуваат своите приходи, во рамките на изворите и видовите утврдени со закон, и располагаат со нив.

Напуштањето на буџетскиот метод на финансирање и воведувањето на системот на самофинансирање на општествените потреби се заснова врз начелото за солидарност, заемност и општествено договарање во општината и општествената заедница. Остварувањето на оваа ориентација е долгорочен процес во кој фискалните мерки и со нив поврзаните фискални методи ќе бидат заменуваани од формите и методот на самофинансирање врз самоуправна основа. Со тоа на нов начин, кој што му одговара на самоуправниот карактер на општеството, ќе се усогласува односот помеѓу општествените потреби и можности и односот помеѓу општествените и индивидуалните интереси.

Самофинансирањето на општествените потреби во општината треба да се заснова особено врз неколку основни принципи: обемот и квалитетот на задоволувањето на општествените потреби на граѓаните, работните луѓе и нивните заедници да зависи од нивниот остварен доход; граѓаните, работните луѓе и нивните заедници што непосредно и посамостојно да одлучуваат за височината на средствата за општествени потреби и за располагањето со нив; средствата за финансирање на општествените потреби да се обезбедуваат врз основа на програми донесени на демократски начин; да се воспоставуваат непосредни односи и да се обезбедува меѓусебно влијание помеѓу работните луѓе од организациите во областа на општествените служби и корисниците на услугите; и граѓаните што остваруваат поголем доход повеќе и да придонесуваат за задоволувањето на заедничките потреби.

Извесен број општини, посебно на недоволно развиени подрачја, не можат со сопствени средства да го финансираат извршувањето на сите свои функции. Овој проблем треба да се решава со побрз економски развој на недоволно развиените подрачја и со обезбедување дополнителни средства за вршење на неопходните општествени функции во тие општини, за да се овозможи и нивно што подоследно самофинансирање. Републиките го утврдуваат минималниот обем и нивото на задоволувањето на општествените потреби на граѓаните (функционирање на органите на власта и опште-

ствените служби, првенствено во областа на основното образование и здравствената и социјална заштита) и им обезбедуваат дополнителни средства на општините за нивно реализирање, врз основа на објективни и стимулативни критериуми. Потребите над гарантираните минимуми граѓаните би ги задоволувале со зголемен сопствен напор и со самоуправно одлучување, што не смее да влијае врз височината на дополнителните средства.

Финансирањето на општествените потреби во општината треба да се остварува со следните основни методи:

- со наплатување придонеси и даноци од граѓаните и работните организации, при постојано зголемување на нивното влијание врз формирањето и распределбата на овие приходи;

- со самооданочување на граѓаните по пат на самопридонеси или на друг начин;

- со здружување на средствата на работните и други самоуправни организации и заедници;

- со непосредно наплатување реален надоместок за услугите од корисниците во службите преку кои се остваруваат функциите на општината, со можност на полно или делумно да се ослободат од плаќање на тој надоместок одделни категории корисници, во согласност со начелото за солидарност на работните луѓе.

Демократизирањето на постапката за утврдување на придонесите и даноците и ставањето на средствата од овие видови приходи под непосредна контрола на работните луѓе ќе придонесе за развивањето на свеста на граѓаните за општествениот интерес и нивниот активен однос спрема задоволувањето на општествените потреби и за рационализирање на трошењето на средствата, а општинскиот буџет да станува сè повеќе демократски инструмент на управувањето. Примената на бруто личните доходи ќе придонесе за развивањето на овој процес.

2. Нужно е да се оствари што пошироко автономно регулирање на односите во општината, работната организација и самоуправната заедница, а во согласност со уставните одредби за нивната самостојност и самоуправност и со Резолуцијата за основите на законодавната политика на федерацијата. Во согласност со тоа, треба да се определат областите и работите во кои општините со својот статут и со други акти автономно ги уредуваат односите, а во областите што се регулираат со прописи на пошироките општествено-политички заедници што повеќе да се изврши ограничување на утврдување на принципите и мерилата, за на таа основа да им се овозможат на општините да ги регулираат односите во согласност со своите потреби.

Покрај тоа, заради задоволување на интересите чие остварување е врзано за пошироки подрачја, потребно е да се зајакне соработката и договарањето помеѓу републиките и општините, да се прошири меѓуопштинската соработка и да се остварува влијание на општините врз донесувањето на прописите на пошироките општествено-политички заедници. Исто така, со меѓурепубличко договарање за уредување на односите што се регулираат со републички закони, значително би се поедноставиле

односите меѓу граѓаните од општините на републичките граници и соработката меѓу тие општини.

Резолуцијата на Сојузната скупштина за основите на законодавната политика на федерацијата и ревизијата на сојузното законодавство врз таа основа пошироко ѝ го отвораат патот на самоуправната нормативна дејност на општините и работните организации и ја зголемуваат нивната одговорност во таа област. Ревизијата на сојузното законодавство врз таа основа, треба да обезбеди — во рамките на правата и должностите на федерацијата — законски предуслови за остварување на основните ставови од оваа резолуција.

За остварување на тие ставови треба да придонесат и републиките при утврдувањето и спроведувањето на својата законодавна политика и ревизијата на републичките закони.

3. Положбата на општината како основна клетка и основица на општествено-политичкиот систем, натамошниот развој на самоуправните односи и афирмацијата на граѓанинот како самоуправувач бараат да се оствари постојана соработка помеѓу општините и пошироките општествено-политички заедници и заемно влијание врз утврдувањето и спроведувањето на нивната политика. Секоја општествено-политичка заедница треба да има свој точно определен круг на права и должности, односно работи и надлежности, но во исто време треба да постои и одговорност на федерацијата, републиката и покраината за вршењето на функциите на општините на нивното подрачје, и обратно. Ваквиот однос треба да дојде до израз и во собранискиот систем.

4. Во општината нужно е да се развива самоуправната интеграција заснована врз свеста за заедничките интереси, заемната помош и солидарноста, одговорноста, рамноправните односи и самоуправното договарање и спогодување помеѓу управните органи во работите од заеднички интерес. Посебно треба да се развива дејноста на советите на работните заедници и на советите на општинските собранија, како институционализирани форми на функционална и територијална интеграција.

Таквата интеграција пошироко овозможува да се надмине затвореноста на многу работни организации и нивното недоволно влијание врз утврдувањето и спроведувањето на политиката на општината.

Ваквите односи налагаат побрзо развивање на самоуправната функција на општинското собрание, такво негово конституирање и организирање и такви методи за работа што ќе го прават него сè повеќе самоуправно и одговорно работно тело и ќе обезбедуваат поврзаност на сите фактори во самоуправното одлучување во општината. Неговата дејност по сите значајни прашања мора да се заснова врз непосредно одлучување и изјаснување на граѓаните во општината и работните луѓе во работната организација и во другите форми на здружен труд, по пат на референдуми и собири, како и врз активноста на месните заедници.

Во исто време треба побрзо и подоследно да се развива нормативната дејност на општинското собрание во регулирањето на општи општествени од-

носи во рамките на правата и должностите на општината, кои, поради постојните противречности во општеството, нужно треба да се уредуваат со средствата на власта. Општинското собрание треба доследно да ги извршува оние задачи коишто обезбедуваат услови да можат граѓаните и работните луѓе да ги остваруваат основните уставни слободи и права.

Потребно е општинските собранија да му посветат полно внимание на извршувањето на уставните должности и права на општината таа доследно да ги спроведува законите и другите прописи, зашто со тоа се остваруваат начелата на уставноста, законитоста и правната сигурност. Заради доследно остварување на уставното начело за собранискиот систем, поделбата на функциите треба до крај да се спроведува и во општинското собрание.

Потребно е да се осамостојуваат органите на управата во вршењето на нивните функции, да се зајакнува нивната одговорност, да се подобрува организацијата и да се подига стручната способност, да се воспоставуваат соодветни односи со органите на пошироките општествено-политички заедници, што сè треба да придонесе за нивната сфикасна работа.

И во општината сите елементи на системот мораат непрестајно да се приспособуваат, усовршуваат и изградуваат во согласност со јакнењето и заради јакнење на улогата на човекот и социјалистичките самоуправни општествени односи.

Во тоа особено е значајна организираната општествена акција за развивање на месните заедници како самоуправни асоцијации на граѓани. Активноста на граѓаните во месната заедница треба да се заснова врз начелата на солидарноста, надминувањето на социјалните разлики и врз создавање услови за остварување на самоуправувањето на граѓаните во дејностите што служат за непосредно задоволување на потребите на работните луѓе и нивните семејства, првенствено со средствата што граѓаните и другите заинтересирани фактори ги обезбедуваат на самоуправна основа, како и со оние средства што за таа цел ќе ги издвои општината од своите приходи. Исто така е потребно да се зајакнува влијанието на граѓаните врз одлучувањето за користењето на средствата што се одделуваат за општествените потреби во општината.

Во процесот на децентрализацијата на овластувањата на пошироките општествено-политички заедници и преминувањето на тие овластувања врз општините, отстранувањето на етатистичките односи и бирократските појави во самите општини треба да се обезбедува со создавање услови работните луѓе и граѓаните, непосредно и во работните и месните заедници, да одлучуваат за своите животни прашања. Опасноста од концентрирање на економската и политичката моќ во општинското собрание се сузбива со развојот на собранискиот систем и на формите на непосредна социјалистичка демократија. Местото на месната заедница, како најнепосредна самоуправна заедница на граѓаните во вршењето на работите од интерес за нивниот секојдневен живот и работа особено е зна-

чајно во условите на постојната територијална поделба на општините. Месната заедница во исто време се јавува како погодна територијална рамка за организирање и дејствување на општествено-политичките организации и здруженијата на граѓаните, и како еден од факторите во организирањето на народната одбрана.

Развивањето и продлабочувањето на социјалистичките самоуправни односи во општината, како актуелна и долгорочна задача, не може да се остварува само со систематски мерки туку и со општествена акција на организираниите прогресивни сили, а пред сè на граѓаните и работните луѓе како основни и непосредни творци на материјалните и други добра. Во обединувањето и организирањето на овие напори, од исклучително значење е општествено-политичката активност на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија и на другите општествено-политички организации и здруженија на граѓани.

Сите овие фактори се дел од самоуправната политичка структура на општината, и тие влијаат врз развивањето на социјалистичката свест, која тргнува од сознавањето на работните луѓе и граѓаните дека своите животни проблеми можат успешно да ги решаваат единствено тие самите, со својата самоуправна активност и во границите на доходот што го создаваат според начелата за хумани меѓучовечки односи и солидарност, општествена дисциплина, општествена контрола и одговорност, непосредно и со користење на сите услови и средства на нашиот самоуправен систем.

5. Интересните самоуправни заедници треба да се формираат по самоуправен пат. За дејностите што тие ги вршат посебно се заинтересирани граѓаните и самоуправните органи, независно од тоа што територијата на општината не е доволна рамка за задоволување на одделни интереси. Организацијата и функционирањето на тие заедници треба да придонесат за рационализација на работата, за отстранување на нивното територијално затворање во општински граници и за јакнење на самоуправувањето преку влијанието на граѓаните и работните луѓе врз вршењето на дејностите и одговорноста на организациите во тие дејности пред заинтересираните граѓани. Во одлучувањето за организацијата и финансирањето на овие заедници, кај оние каде што тоа уште се заснова исклучително врз одлуки на пошироките општествено-политички заедници, треба да учествуваат заинтересираните граѓани односно нивните претставници. Организацијата, финансирањето и други односи мораат да бидат утврдени врз основа на материјалните можности и програма, која ќе придонесе и за сигурност во нивното финансирање и ќе претставува инструмент на граѓаните, на работните луѓе запослени во тие дејности и на општината, како заинтересирани фактори. Таму каде што постојат тенденции на затворање интересни заедници неопходно е, покрај субјективните слабости, да се отстрануваат и причините што објективно доведуваат до такви тенденции.

6. Нужно е да се зајакне влијанието на граѓаните и нивните заедници во општината врз работата на

комуналните и другите работни организации што вршат работи од посебен општествен интерес за граѓаните и кои, според природата на работите, можат да имаат монополска положба. За таа цел треба да се развиваат различни форми на дејствување на граѓаните заради остварување нивно влијание врз работата на тие организации.

Со самоуправни договарање врз рамноправна основа и со договарање обврски помеѓу општинските собранија, самоуправните органи и овие работни организации треба да се усогласи нивната работа со барањата и потребите на корисниците и целата општина. Исто така, со примена на средствата за општествен надзор, во општината се остварува влијание врз работата на организациите што вршат работи од посебен општествен интерес, така што условите под кои тие ја вршат својата дејност, го планираат и го остваруваат својот развој, се здобиваат и го распределуваат доходот — што повеќе да се усогласат со интересите на корисниците. Во исто време, со обврските на работните организации да ја вршат својата дејност под определени услови и под посебен надзор, треба да постојат и гаранции на општествената заедница на овие работни организации и нивните работни луѓе да им се обезбеди доход според трудот.

7. Планирањето во општината, како метод за остварување на функциите на општината, потребно е значително повеќе да се афирмира и одредбите од Уставот на СФРЈ доследно да се спроведуваат од страна на асоцијациите на здружен труд и пошироките општествено-политички заедници; во условите на самоуправањето, поголемиот степен на самоорганизирање на стопанството, развивањето на стопанското производство и пазарните односи, коишто даваат основа и за измена на методите за планирање, имено планот не е само прост збир на договори, туку е сè уште и усогласување на заедничките акции, демократски самоуправен договор заснован врз научни анализи и прогнози и заеднички интереси. Општинските планови како планови на развојот и на општите општествени услови, тргнувајќи од реално предвидените економски ефекти на плановите на работните организации и другите форми на здружен труд, треба првенствено да го планираат развојот на општествениот стандард, урбанизмот, инфраструктурата и другите заеднички прашања.

При планирањето во општината мораат да се земаат предвид развојот и можностите на поширокиот регион што треба да дојдат до израз во регионалните просторни планови и во посебните програми за развојот на одредени гранки и дејности, засновани врз стручни студии и самоуправно договарање на работните организации и нивните асоцијации, општините и пошироките општествено-политички заедници.

8. Општината треба и натаму да се развива и да се третира како еден од значајните фактори во подготвувањето на одбраната на земјата и во организирањето на општонародната одбранбена војна и како заедница во која — покрај другите права и должности на граѓаните — се остварува и нивното уставно право и обврска за одбрана на земјата. Улогата на општината во организирањето на народната одбрана се состои во овозможување на секој граѓанин и на секоја организација на нејзината територија да ги извршуваат своите должности во системот на одбраната, на начин кој најмногу им одговара на нивните способности и на интересите на заедницата, така што сите можности во тој поглед да бидат најрационално исползувани и, со сè тоа, до крај да се активираат во одбраната на земјата сите сили што постојат во општината и во општествената заедница. При тоа, обезбедувањето на средствата за подготвување и водење на општонародната одбранбена војна не може да зависи само од економската сила на општината, туку и од целта општествена заедница.

Во исто време сите елементи на народната одбрана што постојат во општината се вклучуваат во целокупниот систем на одбраната, во кој општината е еден од факторите, а исто така и заедницата во која областа на народната одбрана се интегрира во самоуправната структура.

9. Основа за меѓуопштинска соработка е потребата од поефикасно, попродуктивно и материјално и кадровски порационално решавање на многу проблеми во комуналниот, стопанскиот, здравствено-социјалниот и културно-просветниот развој на регионите, и тоа со заедничко здружување на средствата со координирање на плановите, со примена на современи решенија што бараат пошироки простори, итн.

Затоа меѓуопштинската соработка се јавува како значаен елемент во самоуправната интеграција на општеството и како пат кон сестрано отворање на општините и пошироките општествено-политички заедници и кон слободно движење на материјалните добра, политичките, идејните и културните влијанија, па треба и понатаму да се развива во согласност со досега афирмираните принципи. Покрај решенијата во стопанскиот систем и низ меѓуопштинската соработка треба да се обезбедуваат услови за создавање и функционирање на модерни, во економско-технолошки поглед економични и рационални големи системи. Материјалното осамостојување на општините и поширокото автономно регулирање на односите во општината ќе бараат и ќе овозможат широко развивање на оваа соработка, додека — од друга страна, таа соработка ќе придонесе за успешно остварување на функциите на општината. Во современите услови материјалните, образовните и културните проблеми можат рационално да се решаваат само на поширок простор.

Од особено значење е соработката на општините во ист регион до која би доаѓало со доброволно определување на општините, зависно од погребите, интересите и барањата на нивните граѓани.

10. Тргнувајќи од тоа дека општините се организираат првенствено како политички заедници за да им ги обезбедат на граѓаните правата и должностите од членот 96 на Уставот на СФРЈ, територијалната компонента на општината, всушност, зависи од постоењето на основните материјални, просторни, човечки и други елементи што ѝ овозможуваат извршување на општествената функција со сопствени сили и со рационално организирана соработка со други општини.

За да можат постојната територијална поделба на општината и нејзиниот понатамошен развој да станат составен дел на организираниот растеж на сите компоненти на општествениот живот, а не резултат на административно определување на границите, за ова е нужно да се утврдат критериумите и во тоа да се бара оптимум во сите суштествени конститутивни елементи на општината (простор, население, производни сили, природни богатства, развиеност на самоуправавачките односи и сл.).

11. Големите град — и кога е поделен на општини — претставува неделива целост и реална заедница со мошне испреплетени интереси на граѓаните и нивните организации. Освен тоа ваквите градови, во практиката, вршат многу работи од рамките на правата и должностите на општината. Затоа големите градови треба да се конституираат како специфични општествено-политички заедници коишто, во својот состав, ги вршеле дел од работите на општините, со можност за вршење на работите доверени им од републиката. Во согласност со тоа, треба да се конституираат органите на еласта и на самоуправањето во градот, препуштајќи им на статутот на градот и на спогодувањето на градот со републиката и со општините во состав на градот, да ја определат — во согласност со републичкиот устав — потребната мера за доверување на градот работи на општините.

III

Тргувајќи од изнесените констатации и оценки, како и од начелните барања и ставови, Сојузната скупштина ги повикува сите органи и организации да ги преземат, во согласност со својата општествена улога, права и должности, следниве соодветни конкретни мерки:

1. Потребно е надлежните тела на Сојузната скупштина, што работат на ревизија на системот за финансирање на општествено-политичките заедници и на системот на даноците, придонесите и таксите, да ја забрзаат својата работа за да може Скупштината што поскоро да усвои системски решенија. Во овој склоп потребно е да се проучат и проблемите за финансирање на сеопштествените потреби во општините на недоволно развиените краишта, и да се изнаоѓаат пообјективни, постимулативни и поадекватни решенија со кои тие би се доведувале во порамноправна положба со општините на поразвиените подрачја. Одделни решенија со кои би се овозможило постепено остварување на принципот за самофинансирање на општествените потреби во општината, ќе донесуваат тие тела и пред завршувањето на работата на ревизијата (на пример: преминување на системот на бруто лични доходи, решенија во областа на станбено-комуналната изградба и станбената политика, во областа на сообраќајот, во областа на определување надоместоци за услуги и такси итн.).

Даночниот систем треба да се усогласи со промените настанати во материјалните и општествените односи, тргнувајќи од принципот дека даночниот систем и даночната политика треба да бидат значаен фактор во планирањето и економската политика и елемент за утврдување на односот на акумулацијата и потрошувачката, дека тој систем и таа политика треба да се изградуваат сè повеќе врз основа на самоуправно договарање, како и дека граѓаните што остваруваат поголеми лични доходи треба повеќе да учествуваат во задоволувањето на општествените потреби.

Административните и судските такси треба да се ревидираат така што со приходите од овие извори што повеќе да се покриваат трошоците на дејностите и на развојот на соодветните служби. Преиспитувањето на овие такси треба да се спроведе тргнувајќи од принципот дека при задоволувањето на заедничките и индивидуалните потреби во општината, граѓаните треба самостојно да одлучуваат кои свои потреби ќе ги задоволуваат со наплатавање надоместоци од корисниците на услугите, а кои — солидарно и низ каков систем на прелевање (буџет, фондови со различен режим на алиментирање итн.). Истовремено, неопходни се значително пошироки овластувања на општините тие самостојно да одлучуваат за видовите и височината на комуналните такси чии приходи би се користеле наменски.

Републиките, автономните покраини и општините треба во исто време да извршат ревизија на своите прописи во рамките на споменатите системски решенија, а во согласност со напред утврдената законодавна политика на федерацијата и републиките.

2. При ревизијата на сојузните и републичките закони, која ќе се изврши врз основа на Резолуцијата за основите на законодавната политика на федерацијата и соодветните документи на републиките, треба да се земаат предвид ставовите изразени во гласата II на оваа резолуција, и тоа особено во поглед разграничувањето на правата и должностите и односите на одделни општествено-политички заедници, па и на општините, во поглед самостојноста на општините за утврдување на надлежностите на нејзините органи и организации, во поглед проши-

рувањето на можностите за автономно регулирање на општествените односи во работните организации, интересните самоуправни заедници и општините, и за изградување на методите и инструментите за остварување на општествениот надзор, почитување на општествените норми и самоуправните договори и сл.

Бидејќи ревизијата на законодавството ќе создаде широки можности за автономно регулирање на општествените односи, општините треба во тие нови услови да пристапат кон новелирање на своите статутути, за да му одговараат тие на степенот на развојот на самоуправните односи и на правото на граѓаните во општината што непосредно да ги уредуваат односите за кои се животно заинтересирани.

3. Сојузната скупштина ќе организира изработка на анализи на досегашната практика и проучување на суштината на интересните самоуправни заедници, та појасно да го определи нивното место во самоуправниот систем, а посебно односот кон општините, и да го утврди правецот на нивниот понатамошен развојот, па врз основа на тоа да ги преиспита и постојните законски решенија.

4. Надлежните тела на Сојузната скупштина ќе ја забрзаат работата за проучување на комплексот на проблемите врзани за организациите што вршат дејности или работи од посебен општествен интерес. Со поцелосно утврдување во што се состои посебниот општествен интерес во одделни дејности и кои видови организации ги вршат овие работи, треба да се создаде основа за изградување соодветни инструменти за негово остварување, а особено инструменти за влијание на корисниците и општествените заедници врз работата на овие работни организации. При тоа треба да се обезбеди поголема одговорност за извршување на склучените договори и создавање рамноправна положба на договорачите.

5. Сојузната скупштина, ќе го проучи карактерот на планот и функциите на планирањето, третирајќи ја комплексно временската и просторната компонента на планот, ќе ги утврди специфичностите на планирањето во општината и ќе ги формулира елементите и методолошките постапки врзани за општинскиот план и со закон ќе ги пропише основните системски решенија во поглед на подготовките за донесување планови и начинот на нивното остварување.

6. Заради доследно спроведување на законите и отстранување на негативните појави и слабости, потребно е сите органи на општествено-политичките заедници со заедничка акција да преземат енергични мерки за поефикасно дејствување на управните органи, а особено на инспекциските служби и за средување на односите во нив.

7. Сојузната скупштина ќе организира проучување на системот на станбено-комуналното стопанство, станбената политика и политиката на користењето на градското земјиште и ќе преиспита колку се усогласени постојните законски решенија во овие области со соодветните уставни функции на општината, а во постапката на ревизијата ќе ги усвои системските решенија што им оставаат на републиките и општините во рамките на своите права и должности понатаму да ги регулираат односите во тие области.

АС бр. 1073

18 декември 1968 година

Белград

Сојузна скупштина

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.Претседател
на Организационо-
политичкиот собор,
Велимир Стојниќ, с. р.Претседател
на Сојузниот собор,
Видос Смилевски, с. р.

ПЛАН НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ЗА 1969 ГОДИНА

Страна 1142 — Број 53

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Вторник, 24 декември 1968

Реден број	Назив на истражувањата	Содржина	Кој е должен да даде податоци	Обврски на статистичката служба		Со податоците ќе се полагаат			При резултати од обработката ²	Трошоци во илј. динари	
				на сојузниот орган — организација	во републиката	општинската ¹	републичката ¹	федералната ¹		сојузен орган	републичка ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СТАТИСТИКА НА ОПШТЕСТВЕНОТО УПРАВУВАЊЕ											
Истражувања од интерес за целата земја				а) При избирање за Сојузната скупштина							
1	Избори за Сојузната скупштина, републичките, покраинските и општинските собранија	Резултати од изборите	Избирачки одбори и изборни комисиии	Печатење на образ-изработка на сумари	Собирање, обработка	Р	х	х	Рокот не е определен	152	689
				б) При избирање за републички, покраински и општински собранија							
				Изработка на сумари	Печатење на образци, собирање и обработка						
2	Индивидуални податоци за пратениците на Сојузната скупштина, републичките и покраинските собранија и за одборниците на општинските собранија	Пол, старост, школска подготовка, народност, занимање, поранешен избор. За одборници уште и положба во занимањето, дејност и квалификација	Новоизбран пратеник — одборник	а) За пратеници на Сојузната скупштина Обработка	—	Р	х	х	Рокот не е определен	101	463
				б) За пратеници на републ. и покраинските собр. и за одборниците на општинските собранија	Изработка на сумари	Печатење на образци, собирање и обработка					
3	Состав и дејност на општинските собранија и другите органи на општественото управување во општината (ОС-двегодишно)	Податоци за соборите, комисиите, советите, месните заедници, соборите на избирачи и работни луѓе, референдуми и општи собири и работа на овие институции	Општинско собрание	Обработка на сумари	Печатење на образци, собирање и обработка	Р	х	х	15.07	37	143
Истражувања од интерес за федерацијата											
4	Извештај за составот и дејноста на месните заедници (за мостра на месните заедници)	Форми на непосредно управување во рамките на месни заедници, разгледувани прашања и форми на финансирање, структура на приходите и расходите	Месни заедници случајно избрани	Печатење на образци, собирање и обработка		—	х	х	31.07	55	—

¹) О = образец; Р = резултати од обработката.

²) Рокови за СФРЈ.

³) Трошоци на републиките, покраините и општините.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА											
Истражувања од интерес за целата земја											
1	Статистика на родените (Дем. 1, собирање месечно, обработка годишна)	Виталитет на детето (живородено или мртвородено), пол, место на раѓањето, старост на мајката и таткото, ред на раѓањето на детето, брачноста, траење на бракот	Матичарите	Обработка и публикување	Печатење на обрасците, собирање, подготовка на обработката	P	x	x	31.08	208	1 370
2	Статистика на умрените (Дем. 2 и „Потврда за смртта“, собирање месечно, обработка годишна)	Пол, старост на умрениот, место на раѓањето и место на смртта, брачна состојба, занимање, лекување, причина за смртта (дијагноза), вид на насилна смрт и надворешна причина на смртта	Матичарите, здравствените установи, лекарите, други лица овластени за утврдувањето на смртта и лицата што вршиле увид	Обработка и публикување	Печатење на обрасците, собирање, подготовка на обработката	P	x	x	31.08	551	980
3	Статистика на склучените бракови (Дем. 3, собирање месечно, обработка годишна)	За младоженецот и невестата: старост, живеалиште, поранешна брачна состојба и брак по ред	Матичарите	Обработка и публикување	Печатење на обрасците, собирање, подготовка на обработката	P	x	x	30.06	139	613
4	Статистика на разведениите бракови (РБ.1, собирање месечно, обработка годишна)	За мажот и жената: старост, живеалиште, број на издржувани деца, на кого му се доделени децата од бракот што се разведува, траење на бракот	Окружните судови	Обработка и публикување	Печатење на обрасците, собирање, подготовка на обработката	P	x	x	30.09	122	109
5	Месечен преглед на уписите во матичната книга (Дем. 4)	Број на уписите во матичната книга (на родените, признавања на татковство и позаконувања, на умрените, на склучените бракови)	Матичарите	Обработка на сумари	Изработка на прегледи и обработка на сумари	P	x	x	02. МЕС.	13	275
6	Статистика на надворешната миграција: ¹⁾ уселувања (образец СМ.1) и иселувања (образец СМ.2) собирање месечно, обработка годишна	Пол, старост, занимање, школска подготовка, од која земја доаѓа или во која земја оди, народност, државјанство	Органите на внатрешните работи, општините и пограничните премини	Печатење на обрасците; собирање на СМ.2; подготовка на обработка и публикување на податоците	Собирање на СМ. 1, изработка на сумари	P	x	x	25.12	27	34
7	Контрола на потполноста на опфаќањето и точноста на одговорите во статистиката на родените и умрените ²⁾	Проверување на потполноста на пријавувањето и точноста на одговорите во статистичките ливчиња Дем.1 и Дем.2 и во „Потврдата за смртта“	Матичарите, здравствената служба и граѓаните	Печатење на обрасците, обработка и анализа на податоците	Спроведување анкета на теренот и работите на РЗ од „Упатството“	-	x	x	1969	194	61
8	Пробен попис за попис на населението и становите во 1971 година	Испитување содржината и формата на обрасците; испитување на организацијата и финансирањето на пописите	Домаќинствата и лицата на избраното подрачје	Изработка на упатства, печатење на обрасците, обработка и анализа на податоците	Печатење на обработката на упатствата; спроведување акција на теренот	-	x	x	1969	1 966	87

¹⁾ СР Словенија ги обезбедува податоците од регистарот на населението.²⁾ Контролата ќе се изврши во Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Македонија, АП Војводина и АП Косово и Метохија.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Методолошки работи во врска со пописот на населението и становите во 1971 година	Разработка на одделни методолошки прашања	—	Изработка на документи	Соработка со СЗС	-	x	x	1969	—	—

СТАТИСТИКА НА ТРУДОТ

Истражувања од интерес за целата земја

		Статистички органи			
1	Месечен извештај за личните доходи и запослениот персонал во општествениот сектор (РАД-1)	Вкупен фонд на нето личните доходи и исплати според периодичната пресметка и завршната сметка; број на запослените на крајот од претходниот и извештајниот месец; број на дојдените и отилените работници и број на приправниците според школската подготовка во текот на извештајниот месец; број на жени и работници на определено време на крајот од извештајниот месец; прогноза на запослените работници за наредните два месеца	Сите работни и други организации и државни органи избрани по мостра	Обработка на ре-публички таблограми; публикување на податоците	Печатење на обрасците; обработка: публикување на податоците за потребите на СР
				О	x x 12. МЕС. 526 3 109

		Статистички органи			
2	Полугодишен извештај за личните доходи и запослениот персонал во општествениот сектор, март и септември 1969 година (РАД-1)	Покрај податоците од месечниот извештај РАД-1 овој извештај содржи и податоци за бројот на запослените спрема височината на нето личните доходи; за минималниот и максималниот личен доход во работната организација; број на работниците со минимален личен доход, кумулативни податоци за бројот на приправниците и за нето личните доходи за периодот јануари—март и јануари—септември 1969 година	Сите работни и други организации и државни органи	Обработка на ре-публички таблограми; публикување на податоците	Печатење на обрас-О,Р ⁹) x x 15.05 за март и 15.11 за септември
					119 370

		Статистички органи			
3	Полугодишен извештај за запослениот персонал кај приватните работодавци, март и септември 1969 година (РАД-15)	Број на запослените работници и ученици во стопанството	Комуналните заводи за социјално осигурување	Обработка на ре-публички таблограми; публикување на податоците	Печатење на обрас-О,Р x x 15.05 за март и 15.11 за септември
					13 119

⁹) Резултати на обработката и за поважните градо

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Статистички органи											
4	Годишен извештај на работните организации за запослениот персонал во општествениот сектор (РАД-10)	Работници според полот, степенот на стручното образование и школската подготовка, видот на работниот однос, полното и неполното работно време, еднократното и двократното заземање на работното место, неделното траење на работното време, распоредот на часовите на работа во 42-часовна работна недела и според смените; флукуација на работниците според степенот на стручното образование; флукуација на приправниците според школската подготовка; година на преминувањето на работната организација на скратена работна недела; тип на скратената работна недела; структура на фондот на работното време на запослените за 1968 година; остручување на запослените во работните организации во 1968 година	Сите работни и други организации и државни органи	Печатење на обрасците; обработка на републичките таблограми; публикување на податоците	Дистрибуција на обрасците; собирање; обработка; публикување на податоците за потребите на СР и општините	O, P	x	x	30.04	102	1 212
Статистички органи											
5	Анкета за личните доходи по квалификации во општествениот сектор извршена на мостра на работни организации и запослени работници (РАД-ЛД)	Пол, старост, работен стаж, школска подготовка, стручно образование, занимање, стручна подготовка за работното место, тип на работното место, вкупен нето личен доход за 1968 година, просечен месечен нето личен доход	За избрани лица избраните работни и други организации и државните органи	Печатење на обрасците; шифрирање на материјалите; обработка; публикување на податоците	Дистрибуција на обрасците; избор на лица за анкетирање; обработка на претходните резултати; сметковна и логичка контрола на материјалите	-	x	x	10.05	466	720
Статистички органи											
6	Регистрација на учениците во стопанството март 1969 година (РАД-31)	Пол, старост, траење на учењето, број на месеците поминати во учење, школска подготовка на учениците во стопанството, занимањето за кое ученикот се подготвува	Општинските органи на управата надлежни за работите на трудот; работните и други организации; државните органи; училиштата	Печатење на обрасците; обработка на републичките таблограми; публикување на податоците	Дистрибуција на обрасците; собирање; обработка; публикување на податоците за потребите на СР и општините	P	x	x	20.11	28	397
Статистички органи											
7	Извештај за лицата што се здобиле со степен на стручно образование со полагање испити за ВК односно КВ работници (РАД-32)	Пол, старост, школска подготовка, стручно образование пред полагањето на испитот, стручно образование по полагањето на испитот, занимање	Општинските органи на управата надлежни за работите на трудот; училиштата за ВК и КВ работници; испитните комисии	Обработка на републичките таблограми; публикување на податоците	Печатење на обрасците; собирање, обработка, публикување на податоците за потребите на СР и општините	P	x	x	20.07	26	177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Месечен извештај за слободните работни места (потреби од работна сила)	Број на слободните работни односно ученички места во работните организации според степенот на стручното образование на работниците и дејностите на работните организации	Сите работни организации, државни органи и приватни работодавци	Служба за запослување Обработка на ре-публичките таблограми и публикување на податоците	Печатење на обрасците; обработка на прашалниците; обработка на општинските сумари	-	x	x	20. МЕС.	11	211
9	Месечен извештај за пополнетите работни места (нови и упразнети)	Број на пополнетите нови и упразнети работни места во работните организации, според степенот на стручното образование на работниците и дејностите на работните организации	Сите работни организации, државни органи и приватни работодавци	Служба за запослување Обработка на ре-публичките таблограми и публикување на податоците	Печатење на обрасците; обработка на прашалниците; на општинските сумари	-	x	x	20. МЕС.	11	211
10	Месечен извештај за престанокот на работата (откази на работниците)	Број на престаноките на работата на работниците според основите на престаноките, полот и степенот на стручното образование на работниците и дејностите на работните организации	Сите работни организации, државни органи и приватни работодавци	Служба за запослување Обработка на ре-публичките таблограми и публикување на податоците	Печатење на обрасците; обработка на општинските сумари	-	x	x	20. МЕС.	11	211
11	Месечен извештај за лицата што бараат првпат запослување (незапослени лица)	Број на лицата што бараат првпат запослување, што биле запослени и запослени преку заводот, сè според полот и степенот на стручното образование, број на корисниците на паричниот надоместок од здравственото осигурување, детскиот додаток и превозот.	Општинските заводи за запослување	Служба за запослување Обработка на ре-публичките сумари и публикување на податоците	Печатење на обрасците; обработка на општинските сумари	-	x	x	20. МЕС.	27	520
12	Полугодишен извештај за лицата што бараат запослување (попис на незапослените лица)	Број на лицата што бараат запослување според степенот на стручното образование, некои занимања, полот, староста, должината на чекање на запослување, работниот стаж, број на корисниците на паричниот надоместок и здравственото осигурување според траењето на користењето; број на инвалидните лица што бараат запослување; број на стручно оспособените и преквалификуваните преку заводот за запослување	Општинските заводи за запослување	Служба за запослување Обработка на ре-публичките сумари и публикување на податоците	Печатење на обрасците; обработка на општинските сумари	-	x	x	30.07 31.01	7	142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Месечен извештај за лицата привремено запослени во странство	Број на барањата и потврдите за привремено запослување во странство според степенот на стручното образование на работниците; број на понудите и број на работниците што ги бараат странски работодавци; број на запослените во странство по држави	Општинските заводи за запослување	Служба за запослување Обработка на ре- публичките сумари и публикување на податоците	Печатење на обрас- ците; обработка на општинските сумари	-	x	x	20. МЕС.	11	211
14	Полугодишен извештај за лицата привремено запослени во странство	Број на запослените во странство преку заводот за запослување по држави, занимања и дејности	Општинските заводи за запослување	Служба за запослување Обработка на ре- публичките сумари и публикувања на податоците	Печатење на обрас- ците; обработка на општинските сумари	-	x	x	30.07 31.01	2	44
15	Полугодишен извештај за странските државјани запослени во Југославија	Број на запослените според степенот на стручното образование, дејностите и државјанството	Сите работни организации, државни органи и приватни работодавци	Служба за запослување Обработка на ре- публичките сумари и публикувања на податоците	Печатење на обрас- ците; обработка на општинските сумари	-	x	x	30.07 31.01	1	30
16	Годишен извештај за капацитетите на училиштата од II и III степен	Можноста за запишување на младина во училиштата од II и III степен. Назив и адреса на училиштето-факултетот, број на учениците-студентите што ќе бидат приени во првите класови-години, по отсеци и сл., рок за поднесување пријава за запишување и услови за прием на кандидатите	Училишта од II и III степен	Служба за запослување Обработка на ре- публичките прегле- ди и публикување на податоците	Печатење на обрас- ците; обработка на општинските сумари	-	x	x	до кра- јот на февру- ари	2	39

СТАТИСТИКА НА СТОПАНСКИТЕ БИЛАНСИ

Истражувања од интерес за
целата земја

1	Комплексен годишен извештај на стопанските организации (КГИ-01)	Вредност на основните средства и основните средства во изградба, вредност на производството, материјални трошоци, амортизација, лични доходи, акумулација и фондови (принцип на чиста дејност и според територии)	Стопанските организации	Статистички органи Печатење на инструменти (освен Словенија и Македонија) целокупна обработка	Собирање, контрола и шифрирање на статистичка графа	O	x	x	20.06	601	934
---	---	---	-------------------------	--	---	---	---	---	-------	-----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Статистички органи											
2	Годишна пресметка на доходот од приватниот сектор на стопанството: — земјоделство — градежништво — сообраќај — трговија и угостителство — занаетчиство	Вредност на производството, материјални трошоци во натура и пари, амортизација и народен доход	Општинските комисији, што се формираат за таа цел	Упатство и дел од печатење на обрасци и обработка на републичките сумари	Собирање податоци и нивна обработка за републиките и општините	O,P	x	x	20.06	57	460
Статистички органи											
3	Текушта пресметка на општествениот производ и народниот доход според текуштите и постојаните цени. Распределба на општествениот производ според категориите на крајната наменска употреба (финална потрошувачка)	По секторите на сопственост на СР, гранки и области на производството: вредност на производството, општествен производ, народен доход и негови елементи. Финална потрошувачка со биланси: лична потрошувачка на населението, општа потрошувачка и инвестиции	Од статистичката документација на СЗС и другите установи	Пресметка за СФРЈ и СР без финална потрошувачка	Пресметка врз база на КГИ-01 и доходот од приватниот сектор за СР и општината без финалната потрошувачка	-	x	x	20.06 01.12	88	46
Статистички органи											
4	Комплексен годишен извештај на работните организации од нестопански дејности (КГИ-02)	Вредност на основните средства и основните средства во изградба. Приходи и расходи на текушното работење. Потрошувачка на материјалните добра. Издатоци за услуги.	Работни организации на нестопански дејности и органите на управата	Печатење на инструментите (освен СР Словенија и Македонија) обработка на републичкиот сумар.	Собирање, контрола, шифрирање и обработка на податоците	O,P	x	x	20.07	215	625
Статистички органи											
5	Годишен извештај за средствата и фондовите на општините (Фин-50)	Површина, население, запослени и лични доходи, доход според дејностите и секторите, буџетски приходи и расходи, основни средства, приходи и расходи на општествените служби и фондови	Општините за приходите и расходите на буџетот, другите податоци — РЗС од постојните служби	Упатства, обработни табели	Собирање и обработка	O,P	x	x	15.09	47	264
Статистички органи											
6	Извештај за репродукционата потрошувачка, залихите, набавката и продажбата на стоки за 1968 (ПВ-1) (двегодишно)	Репродукциона потрошувачка по групи сировини и дејности на потрошувачи, залихи на готово и недовршено производство, сировини и материјали, трговски стоки по групи производи, држачи на залихи. Набавка и продажба според групите на добавувачите и корисниците	Стопански организации	СЗС: печатење на обрасци и упатства, дел на теренски трошоци, обработка	РЗС: концентрација, контрола и шифрирање на граѓа	-	x	x	31.12	330	704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Извештај на стопанска организација за испораки по републиките во 1968 година (ПВ-11а)	Податоци за вкупните испораки на стопанска организација прикажани според групите гранки на дејности и републиките. Врз основа на овој извештај ќе се изработат експериментални регионални input-output табели	Стопанските организации	СЗС: печатење на обрасци, дел на теренски трошоци, обработка	РЗС: концентрација, контрола и шифрирање на графа	-	x	x	31.12	158	124
8	Анкета за личната потрошувачка на населението во 1968 година (обработка и публикување) ⁷⁾	Приходи според изворите и трошоци по артикли — количини и вредност за околу 200 артикли и услуги на лична потрошувачка. Услови за живеење и снабденост на домаќинствата со трајни потрошни добра	Избрани земјоделски, мешовити и неземјоделски домаќинства	Контрола, обработка, публикување	Контрола на материјалите и подготовка на материјалите за обработка	-	x	x	15.06	346	365
9	Анкета за индивидуалните земјоделски стопанства (собирање месечно, обработка годишна) ПО-91	Општи податоци за стопанството: доход, парични примања и издавања на стопанството, потрошувачка на продукти на домаќинството	Избрани индивидуални земјоделски стопанства	Печатење на год. прегледи, обработка, трошоци за 68 анкети: трошоци на награди и замена на анкетирани домаќинства	Печатење на обрасците; собирање на месеч. прашалници, составување год. прегледи за домаќ., трошоци за анкет.	-	x	x	05.07	538	985
Истражувања од интерес за Федерацијата											
10	Увозни input-output табели за 1966 година	Со програмата предвидените увозни input-output табели го содржат вкупниот увоз прикажан според дејноста на потеклото и намената	Од статистичката документација на СЗС (Надворешна трговија)	—	—	-	-	x	01.06	308	—
11	Анкета за семејните буџети на работничките домаќинства (собирање месечно, обработка тримесечно)	Приходи според изворите и трошоци по артикли-количини и вредности за околу 300 артикли и услуги на лична потрошувачка	Избрани тричленни домаќинства и четворочленни работнички домаќинства	Сите фази на истражување	—	-	x	x	15.03 15.06 15.09 15.12	1 383	—
12	Општествени сметки на Југославија	1. Биланс на производните дејности 2. Биланс на средствата и потрошувачката на населението 3. Биланс на непроизводните дејности 4. Биланс на непроизводната (лична и општа) потрошувачка 5. Биланс на инвестициите 6. Биланс на односите со странство со придружни аналитички таб. за секој биланс	Од статистичката документација на СЗС и други установи	СЗС: пресметка за СФРЈ	—	-	-	x	31.12	317	—

⁷⁾ Во 1969 година ќе се врши контрола (логичка и сметковна) во републичките заводи, како и контрола и обработка на материјалите и публикување во СЗС
Во 1969 година се предвидува дека ќе се публикуваат два билтена.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Финансиски сметки на Југославија	Текушти, капитални и кредитни трансакции на: 1. Стопанските организации од општествениот сектор 2. Федерацијата 3. Другите општествено-политички заедници 4. Установите на општествените и државни служби: а) државната управа и народната одбрана б) финансиските установи (режиско работење) в) културно-социјалните установи 5. Фондовите на социјалното осигурување 6. Финансиско и кредитно работење на банките и осигурителните организации: а) Народната банка на Југославија б) фондовите на осигурителните организации 7. Општествените организации 8. Населението	Од статистичката документација на СЗС и други установи	СЗС: пресметки за СФРЈ	—	—	—	x	31.12	67	—
14	Биланс на работо-способното население	Работо-способно население од 15—55 години возраст за жени и од 15—60 години за мажи според местото на запосленоста и ангажираноста: запослено во општествениот и приватниот сектор по дејности, во сервис и студенти според видовите на училишта, инвалиди од I и II степен, незапослени, отишле на работа во странство	Од статистичката документација и со процена во стручните служби на СЗС, како и од документацијата на други установи	СЗС: обработка за СФРЈ	—	—	—	x	31.12	17	—
15	Периодични општествени сметки на Југославија	Приходи и расходи на стопанските организации, општествено-политичките заедници, установите на општествените служби и државните органи и установи, фондовите за социјално осигурување, банките, општествените организации и населението	Од статистичката документација на СЗС и други установи	СЗС: пресметки за СФРЈ	—	—	—	x	15 09 за I полугодие	1	—
16	Преглед на краткорочните стопански движења	Производство и залихи, запосленост, промет на стоки и патници, движење на цените, реализација и материјални трошоци на стопанските организации, кредити на стопанството, инвестициони фондови, примања и издавања на населението, потрошувачки кредити и штедни влогови	Од статистичката документација и другите установи	СЗС: процени и обработка за СФРЈ и СР	—	—	x	x	до 17 во месецот	44	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Истражувања од интерес за целата земја						СОК					
17	Податоци за промените — расчленувањето на прометот според жиро-сметките на работните организации (Р-1) 05 мес. три-месечна, 05.04, 05.07, 05.10 1969 и 05.01 1970	Расчленување на примањата и издавањата според сметките, групациите, гранките и областите (стопански организации, установи, други организации, органи на управата и општествени организации)	Филијалата на СОК	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење на обрасци	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, печатење на обрасците, трошоци на инструктажата и обработката	x	x	x	11. МЕС. 290	2 610	
									20.04		
									20.07		
									20.10		
									20.01		
						СОК					
18	Утврдување на вкупниот приход и распределба на доходот (периодична пресметка за 1969 — ПОБ-1) полугодишна 20.07, девет-месечна 20.10	Распределба на вкупниот приход и на доходот, податоци за остварените и исплатените лични доходи, број на запослените, одбрани книговодствени податоци по подгрупи, групи, гранки и области	Стопанските организации и установи	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	x	x	x	25.08 20.11	669	7 677
						СОК					
19	Биланс и пресметка на вкупниот приход и на доходот и распределба на доходот (завршна сметка за 1968 година ЗР-1) — годишна 15.02	Утврдување и распределба на вкупниот приход и доходот, остварени и исплатени лични доходи, број на запослените и билансни податоци, по гранки, групи, подгрупи и области	Стопанските организации и установи	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	x	x	x	20.03	1 193	4 056
						СОК					
20	Конечна пресметка на данокот на промет (завршна сметка за 1968 година — ЗР-6) — годишна 15.02	Податоци за пресметаниот сојузен, републички и општински данок на промет според тарифните броеви на Тарифата за данокот на промет	Стопанските организации	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	20.04	29	454
						СОК					
21	Месечен извештај за појавите на ликвидност на работните организации (Л I-IV) — 10 мес.	Судски одлуки, акцептни налози, организации што немаат средства на жиро-сметката, исплата на минимални лични доходи, организации под принудна управа, принудно порамнување и во ликвидација	Филијалата на СОК	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење на обрасци	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, печатење на обрасци, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	25. МЕС.	33	247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Статистички органи											
22	Анкета за актуелните општествено-економски проблеми	Содржината ќе биде утврдена во 1969 година во спогодба со заинтересираните органи и организации	—	Печатење на обрасци, трошоци на инструктажата и анкетарите, обработка на прашалници	Собирање	—	—	—	—	250	—
Статистички органи											
23	Анкета за актуелните општествено-економски проблеми	Содржината ќе биде утврдена во 1969 година во спогодба со заинтересираните органи и организации	—	Печатење на обрасци, трошоци на инструктажата и анкетарите, обработка на прашалници	Собирање	—	—	—	—	250	—
Статистички органи											
24	Општествени сметки на републиките	1. Сметка на средствата на стопанските дејности 2. Сметка на општествените средства (распределба на акумулацијата) 3. Извршување на буџетот 4. Сметка на нестопанските дејности 5. Сметка на средствата на населението 6. Сметка на инвестициите 7. Сметка на односите со другите ОПЗ и општествени фондови 8. Збирна сметка за формирање и распределба на сред. на подрачјето на СР, односно општината. Кон секоја сметка се додаваат придружни аналитички табели.	Од статистичката документација на СЗС (основа на предната точка 1, 2, 3 и 4) и евиденцијата на други установи	Изработка на методолошки основи	Пресметка за подрачјата на републиките	—	х	х	1969	96	—

СТАТИСТИКА НА ИНДУСТРИЈАТА И ЗАНАЕТЧИСТВОТО

Истражувања од интерес за целата земја

1	Месечен извештај на индустријата (Инд-1)	Производство, реализација и залихи на производи, потрошок и залихи на сировини, гориво и електроенергија; вкупен број на запослените	Индустриските претпријатија и други организации што имаат индустриски погони	Обработка на републиките сумари	Печатење на обрасци и упатства, собирање и обработка на прашалници	О	х	х	12. МЕС.	398	2414
2	Годишен извештај на индустријата (Инд-21)	Производство, реализација и залихи на производи според деталната номенклатура; податоци за кадровската структура, смените, силата на погонските машини, старост и ниво на амортизацијата на орудијата за работа, податоци за кооперацијата и др. дополнителни информации	Индустриските претпријатија и други организации што имаат индустриски погони	Дел од обработката на прашалници, обработка на репуб. сумари	Печатење на обрасци и упатства, собирање, контрола и дел од обработката на прашалници	О	х	х	10.06	501	497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	Месечен извештај за билансот на електроенергијата (Инд-4)	Испораки на електроенергија на одделни категории потрошувачи според количината и вредноста и потрошок на одделни претпријатија	Претпријатијата за производство, пренос и дистрибуција на електроенергија и прет. на електрометалургијата и електрохемијата	Печатење на обрасците, обработка на прашалници	Собирање на обрасци	-	x	x	25. МЕС.	10	41	
4	Годишен извештај за ефектите во рударството (Инд-32)	Производство, број на работници и часови на работа со пресметка на работните ефекти, основни податоци за рудничката механизација; испорака на јаглен	Рудниците за јаглен, железо, обоени метали и неметали	Сите фази	—		O	x	x	25.03	5	4
5	Годишен извештај за влијанието на новите објекти врз производството (Инд-51)	Производство, потрошок на основни сировини, запослен персонал, основни средства на новите објекти	Индустриските претпријатија што пуштиле во работа нови погони; нови претпријатија	Сите фази	—		-	x	x	30.04	27	17
6	Годишен извештај на општествените занаетчиски организации (Зан-21)	Податоци за производите, градежните работи и услуги; кадровски состав, смени и погонски машини	Општествените занаетчиски организации	Обработка на прашалници	Печатење на обрасци и упатства, собирање, контрола и исправање на грешки во прашалникот	O	x	x	22.09	141	393	
7	Извештај за приватното занаетчиство (Зан-22)	Број на дуќаните според структурите, запослен персонал, височина на разрежаниот данок	Општинските собранија	Обработка на републичките сумари	Печатење на обрасци и упатства, собирање и обработка на податоците	O	x	x	29.09	13	89	
8	Тримесечни прогнози на индустриските претпријатија	Производство, број на запослените, залихи, извоз, инвестиции, лични доходи и др.	Индустриските претпријатија	Обработка на републичките сумари	Печатење на обрасци и упатства, собирање и обработка на прашалници	O	x	x	30.01 30.04 30.07 30.10	48	96	
9	Анкета за продуктивноста и капацитетите на металната индустрија	Податоци за основните машини, распоредот на работниците по погоните и производството	Претпријатијата на металната индустрија и металопреработувачкото занаетчиство	Сите фази	—		O	x	x	25.11	40	4
10	Анкета за продуктивноста и капацитетите на индустријата на хартија (Инд-37)	Податоци за основните машини, распоредот на работниците по погоните и производството	Претпријатијата и погоните на индустријата за хартија	Сите фази	—		O	x	x	30.05	15	4
11	Анкета за продуктивноста и капацитетите на текстилната индустрија (Инд-34)	Податоци за основните машини, распоредот на работниците по погоните и производството	Претпријатијата и погоните на текстилната индустрија	Сите фази			O	x	x	25.11	25	4
12	Анкета за продуктивноста и капацитетите на прехранбената индустрија (Инд-39)	Податоци за основните машини, распоредот на работниците по погоните и производството	Претпријатијата и погоните на прехранбената индустрија	Сите фази			O	x	x	26.12	55	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Пробни испитувања во врска со пописот на занаетчиството	Струка на занаетчискиот дуќан, податоци за квалификациите и возраста на сопственикот, сила на погонските машини и потрошок на електроенергија, данок, број на работниците	Занаетчиските дуќани и општинските собранија	Обработка на податоците	Печатење на обрасци и упатства, собирање и контрола на прашалници	-	-	-		31	59
Истражувања од интерес за федерацијата											
14	Месечен извештај за однапред договорените испораки (Инд-52)	Состојба на порачките за домашниот пазар и извоз со поделба според редовите на пристигањето на испораките	300 избрани индустриски претпријатија	Сите фази	—	-	x	x	15. МЕС.	24	—
Истражувања од интерес за целата земја											
ЗЕМЈОДЕЛСКА СТАТИСТИКА											
1	Извештај за текот на есенската сеидба — состојба на 31 октомври ⁸⁾ (ПО-21-I а и б)	Засеани површини под есенски посеви до 31 10	Општествените земјоделски стопанства, проценувачите и општините	Дел од трошоците на проценувачите и обработка на сумари	Печатење на обрасци, собирање, обработка на прашалници	О	x	x	10.11	82	141
2	Извештај за засеаните површини во есенската сеидба, вкупно и во кооперација — состојба на 15 декември ⁸⁾ (ПО-21 а и б)	Засеани површини под посеви. Проширување на земјишниот фонд на општествените стопанства. Обем на извршените работи во кооперација. Снабдување на кооперантите со репродукциони материјали. Потрошувачка и залихи на вештачки ѓубриња и намера за сеидба на пченка на општествените стопанства	Општествените земјоделски стопанства, проценувачите и општините	Дел од трошоците на проценувачите и обработка на сумари	Печатење на обрасци, собирање, обработка на прашалници	О,Р	x	x	10.01	82	180
3	Извештај за текот на пролетната сеидба — состојба на 10 мај ⁸⁾ (ПО-22-I а и б)	Засеани површини со поважни пролетни посеви до 10. 05 и очекувани приноси на пченица	Општествените земјоделски стопанства, проценувачите и општините	Дел од трошоците на проценувачите и обработка на сумари	Печатење на обрасци, собирање, обработка на прашалници	О	x	x	20.05	367	94
4	Извештај за површините и насадите на крајот на пролетната сеидба — состојба на 31 мај (ПО-22 а и б)	Засеани површини под посеви. Категории на користење на земјишта. Овошни стебла и лозови пенушки. Проширување на земјишниот фонд на општествените стопанства. Закуп на земја, потрошувачка и залихи на вештачките ѓубриња на општествените стопанства. Очекувани приноси на пченица и рано овошје.	Општествените земјоделски стопанства, проценувачите и општините	Дел од трошоците на проценувачите и обработка на сумари	Печатење на обрасци, обработка на прашалници	О,Р	x	x	09.06	367	487
5	Извештај за површините и насадите на крајот на пролетната сеидба во кооперација — состојба на 25 јуни (ПО-22 ц)	Засеани површини под посеви во кооперација. Обем на извршените работи во кооперација. Снабдување на кооперантите со репродукционен материјал	Општествените земјоделски стопанства	Обработка на сумари	Печатење на обрасци, собирање, обработка на прашалници	О,Р	x	x	23.07	14	127

⁸⁾ Рокот за снимање зависи од временските прилики.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Извештај за очекуваните приноси на рани посеви и овошје — состојба на 20 јуни (ПО-31 а и б) ⁸⁾	Очекувани приноси на пченица и други стрни жита и рано овошје. Состојба на пченката	Општествените земјоделски стопанства, проценувачите и општините	Дел од трошоците на проценувачите и обработка на сумари	Печатење на обрасци, прибирање, обработка на прашалници	О,Р х х			01.07	152	126
7	Извештај за остварените приноси на рани посеви и рано овошје — состојба на 20 јули ⁸⁾ (ПО-32 а и б)	Остварени приноси на пченица, други стрни жита и рано овошје. Очекувани приноси на поважни доцни посеви, овошје и грозје. Производство на семенска пченица. Остварени приноси во кооперација. Намера за сеидба на пченица на општествените стопанства	Општествените земјоделски стопанства, проценувачите и општините	Дел од трошоците на проценувачите и обработка на сумари	Печатење на обрасци, собирање, обработка на прашалници	О,Р х х			01.08	437	299
8	Извештај за очекуваните приноси на доцни посеви, овошје и лозја — состојба на 5 септември ⁸⁾ (ПО-33-1 а и б)	Очекувани приноси на поважни доцни посеви, овошје и лозја	Општествените земјоделски стопанства, проценувачите и општините	Дел од трошоците на проценувачите и обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, обработка на прашалници	О,Р х х			20.09	233	153
9	Извештај за остварените приноси на доцни посеви, овошје и лозја — состојба на 10 ноември ⁸⁾ (ПО-33 а и б)	Остварени приноси на доцни посеви, доцно овошје и лозја. Домашна преработка на овошје и грозје. Производство на репродукционен материјал. Остварени приноси на доцни посеви во кооперација	Општествените земјоделски стопанства, проценувачите и општините	Дел од трошоците на проценувачите и обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, обработка на прашалници	О,Р х х			26.11	686	454
10	Извештај за остварените приноси на јужно овошје — состојба на 15 јануари (ПО-34 а и б)	Остварени приноси на јужно овошје. Домашна преработка на маслинки и смокви	Општествените земјоделски стопанства, проценувачите и општините	Дел од трошоците на проценувачите и обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, обработка на прашалници	О х х			10.02	34	32
11	Годишен извештај за хидротехничките мелиорации и водостопанските објекти (ПО-41)	Запослен персонал. Одбрана од поплави. Поплавени површини и објекти. Регулација на реки, одводнување. Надоместоци за услужни водостопански дејности. Машини и потрошок на енергија. Вредност на водостопанските објекти, извори на финансирање	Водостопанските организации и општествените земјоделски стопанства	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	О х х			01.05	10	46
12	Извештај за наводнувањето ПО-42	Објекти и уреди за наводнување. Начин на земање вода. Наводнување површини. Остварени приноси на наводнуваните површини на општествените стопанства	Водостопанските организации и општествените земјоделски стопанства	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	О х х			01.05	10	57
13	Анкета за бројот на добитокот — состојба на 15 јануари ПО-51-2	Бројна состојба и обрт (биланс) на говедата, свињите и овците. Број на коњите, живината и кошниците на пчели, потрошувачка на вештачки губриња	Избрани индивидуални стопанства	Печатење обрасци и упатства. Дел од трошоците. Обработка на сумари	Собирање и обработка на прашалници	- х х			20.02	686	752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Годишен извештај за сточарството за општествените земјоделски стопанства (ПО-51-2а)	Број на добитокот по категории, живината и кошниците на пчели. Биланс (обрт) на добитокот, добиточно производство и биланс на млекото	Општествените земјоделски стопанства, гоилиштата на трговски и индустриски претпријатија и кланици	Печатење обрасци и обработка на сумари	Собирање и обработка на прашалници	О	х	х	20.02	5	205
15	Квартален извештај на општествените земјоделски стопанства за производството на свињи и за организирано гоеење на добиток ПО-54	Број на свињите и обрт (биланс) по категории и намена на одгледувањето. Број на добитокот во гоеење и испорака на гоени грла. Прогнози на испораката за наредниот квартал	Општествените земјоделски стопанства, гоилиштата, трговски и индустриски претпријатија и кланици	Печатење обрасци и обработка на сумари	Собирање и обработка на прашалници	О	х	х	09.05 09.08 09.11 08.02	14	164
16	Квартална анкета за производството на свињи на индивидуалните земјоделски стопанства ПО-56-2	Број на свињите по старосни категории и намена. Обрт (биланс) во текот на кварталот. Намери за сеидба на пченица и пченка	Избрани индивидуални стопанства	Печатење обрасци, упатства. Дел од трошоците. Обработка на сумари	Собирање, подготовка и обработка на прашалници	-	х	х	27.05 26.08 27.11 13.03	423	195
17	Квартален извештај за колењето на добиток на кланици ПО-52	Број заклани глави по видови и категории, тежина на жив и заклан добиток. Рандман на месо	Сите јавни кланици	Обработка на сумари	Печатење обрасци, упатства, собирање и обработка на прашалници	О	х	х	20.05 22.08 20.11 20.02	11	147
18	Годишен извештај за закланиот добиток во приватни месарници ПО-52-1	Број заклани глави по видови добиток	Сите приватни месарници, инспекциски, ветеринарни служби на општините и ветеринаринарните станици	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	О	х	х	28.02	11	67
19	Годишен извештај на ветеринарната служба ВЕТ-1	Ветеринарен персонал и ветеринарни објекти	Републичките управи за ветеринарство	Обработка на сумари	Преземање на податоци	-	х	х	05.05	1	9
20	Месечен извештај за морското рибарство ПО-61а	Лов риби по видови	Рибарските претпријатија и задруги и општинските собранија	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	О, Р	х	-	15.02 08.08	4	53
21	Годишен извештај на рибарските претпријатија и задруги на море ПО-61-5	Запослен персонал, рибари и пловни средства	Рибарските претпријатија и задруги	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	О, Р	х	х	15.03	5	34
22	Годишен извештај за слатководното рибарство ПО-62	Запослен персонал. Рибници на крапови и пастрмки. Производство на конзумна риба и млада риба и распределба. Потрошок на храна и губриња. Лов риби, распределба и преработка на уловените риби	Рибарските претпријатија, задруги и установи што се занимаваат со лов и преработка на риби и општинските собранија	Обработка на сумари	Печатење обрасци, прашалници и упатства. Собирање и обработка на прашалници	О, Р	х	х	23.04	5	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Тримесечни прогнози на земјоделските стопанства	Производство, број на запослените, залихи, извор, инвестиции, лични доходи и др.	Општествените земјоделски стопанства	Печатење обрасци и упатства, собирање и обработка на прашалници		О	х	х	01.02 03.05 01.08 01.11	36	34
24	Годишен извештај на општествените земјоделски стопанства	Запослен персонал, земјиште, посеви, овошни стебла и пењушки на винова лоза, згради, земјоделски машини и транспортни средства, добиток и живина, интеграција и кооперација, агротехника, нова техника, производство и реализација, вложувања во производствените фондови	Општествените земјоделски стопанства	Печатење обрасци, обработка на материјалите и трошоци на инструктажата	Собирање обрасци и обработка на претходните резултати	О,Р	х	х	01.08	491	293
25	Анкета за потрошокот на труд на индивидуални земјоделски стопанства	Запосленост и потрошок на работно време на членовите на индивидуалното земјоделско стопанство на самото стопанство и надвор од стопанството и запослување на туѓа работна сила врз основа на дневник за работа	Индивидуалните земјоделски стопанства	Обработка на целокупната граѓа, трошоци на анкетарите и стопанствата	Собирање и обработка на прашалници	-	х	х	01.11	733	168
26	Попис на индивидуалните земјоделски стопанства	Земјиште, посеви, овошни стебла и пењушки на винова лоза, згради, земјоделски машини, орудија и транспортни средства, добиток, живина, кошници на пчели, соработка на инд. земј. стопанства со стопанските организации и меѓусебни односи на инд. зем. стопанства, агротехника, производство и продажба на земјоделски и шумски производи, вложување во производствени фондови, членови на домаќинството и работна сила	Индивидуалните земјоделски стопанства	Печатење обрасци, обработка на материјалите, трошоци на инструкторите и попишувачите и на обработката	Собирање обрасци и обработка на претходните резултати	-	х	х	01.09	13 000	313
Истражувања од интерес за федерацијата											
27	Годишен извештај за ловот на риби на Дунав ПО-62а	Лов на риби по видови, годишно и по квартали; лов на риби по квартали според начинот на ловење; риболовни алати	Рибарските задруги и претпријатија и општинските собранија	Печатење обрасци и упатства и обработка на сумари, трошоци на инструктажата	Собирање податоци и обработка на прашалници	О	х	х	23.04	4	

СТАТИСТИКА НА ШУМАРСТВОТО

Истражувања од интерес за целата земја

1	Годишен извештај за промените во шумскиот фонд (Шум-13)	Промени во површината на поважните типови шуми, по главните причини за промени: копачење, пожар, пошумување	Шумарските и други организации и собранијата на општини	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	О	х	х	31.03	40	81
---	---	---	---	---------------------	--	---	---	---	-------	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Годишен извештај за искористување на шумите: а) на општествените шуми (Шум-21) б) на шумите во сопственост (Шум-23)	Сечење на дрва по основни типови шуми, видови дрва и извршители на сечи. Искористување на споредни производи	Шумарските и други организации и собранијата на општини	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	О	х	х	10.04		136
3	Месечен извештај за производството и продажбата на шумски сортименти (Шум-22)	Производство, продажба и залихи на шумски сортименти и бруто пресечна дрвна маса во општествените шуми	Шумарските и други организации што се занимаваат со производство на сортименти	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	О	х	х	25 МЕС.	43	290
4	Полугодишен извештај за подигање и одгледување на шуми: а) обнова и нега на шуми (Шум-41) б) плантажи на тополи (Шум-42)	Вештачко пошумување. Употребено семе и садници. Нега и мелiorација на шумите. Подигање и нега на плантажи од тополи и врби	Шумарските и други организации и собранијата на општини	Печатење обрасци и обработка на сумари	Собирање и обработка на прашалници	О	х	х	25.03 25.09	34	123
5	Годишен извештај за штетите во шумите: а) во општествените шуми (Шум-51) б) во шумите во сопственост (Шум-52)	Оштетена дрвна маса во општествените шуми и износ на штета причинета од човек, инсекти, растителни болести и пожари. Штети од пожари во шумите во сопственост	Шумарските и други организации и собранијата на општини	Печатење обрасци и обработка на сумари	Собирање и обработка на прашалници	О	х	х	20.03	32	47
6	Годишен извештај за ловното стопанство (Лов-11)	Бројна состојба и отстрел на дивеч. Ловни згради и објекти. Површина на ловишта и ловци	Ловните и шумарските организации	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	О	х	х	10.09	31	71
7	Годишен извештај за заштита на земјиште од ерозија (Ер-11)	Површина на еродираното земјиште и порои. Техничко-биолошки работи	Секциите за заштита на земјиште од ерозија	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	О	х	х	31.05	31	38
Истражувања од интерес за федерацијата											
8	Пробно снимање на шумскиот фонд и сечи на дрва (Шум-11)	Површина, дрвна маса и прираст на шуми. Исечени дрвја по типови шуми	Објективно мерење	Печатење обрасци и обработка на материјалите и трошоците на снимањето и обработката	—	—	—	—	15 12	521	—

ГРАДЕЖНО-КОМУНАЛНА СТАТИСТИКА

Истражувања од интерес за целата земја

1	Месечен извештај за дејноста на градежните претпријатија и режиските групи (Граф.21)	Број на рабтниците на градење. Извршени часови на работниците. Вкупна вредност на извршени и договорени работи, вредност на извршени и договорени работи на станбени згради и проблематика на претпријатијата	Градежните претпријатија и режиските групи	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	О ⁹⁾	х	х	31. МЕС.	60	416
---	--	---	--	---------------------	--	-----------------	---	---	----------	----	-----

⁹⁾ Извештај за претпријатието во целост, кај општината во која е седиштето на претпријатието.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Годишен извештај за градежен објект (Граф.11): а) за изведувачите на општествениот сектор б) за изградба во режија на приватни лица	Локација и големина на објектот, вредност на извршените работи, квалитет на зградата, број и површина на становите во изградба и завршените станови, вид на станот за завршените станови	а) градежните претпријатија и режиските групи б) општините	Печатење обрасци и обработка на прашалници	Собирање, ревизија и шифрирање на прашалници	P ¹¹⁾	x	x	15.05	209	1 201
3	Годишен извештај за потрошувачката на градежен материјал (Граф.13)	Вредност и количина на потрошениот градежен и погонски материјал, количини на залихи	Градежните претпријатија и поголеми режиски групи	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	O ¹⁰⁾	x	x	25.05	14	128
4	Годишен извештај за дејноста на проектантските организации и бира (Граф.16)	Вредност на работите на проекти и договорени проекти по видови проекти. Број на работници на проектирањето и нивните часови	Проектантските организации и проектантските бира при други организации	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	O	x	x	20.04	4	44
5	Тримесечен извештај за градежната дејност и станбената изградба на општествениот сектор по општини (Граф.31)	Вредност на извршените работи по видови градба и со поделба на стопански и нестопански објекти и станбени згради. Број и површина на завршените станови, на станови во изградба и станови за пазар. Потрошувачка на поважни материјали	Градежните претпријатија и режиските групи	Обработка на сумари	Печатење на обрасци, собирање, обработка на прашалници	P	x	x	17.02 17.05 17.08 17.11	8	166
6	Тримесечен извештај за работите во странство (Граф.33)	Вредност на извршените и договорените работи по видови градба. Запослени работници и нивните часови. Квалификациона структура на работниците	Претпријатијата што изведуваат работи во стопанство	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, обработка на прашалници	O	x	x	28.03 28.05 28.08 28.11	9	52
7	Полугодишен извештај за продавната цена на станот (Граф.41)	Продавна цена на 1 m ² станбена површина на завршени станови, квалитет на зградата, квалитет на станот, систем на градењето и сл.	Градежните претпријатија	Обработка на прашалници	Печатење обрасци, собирање, ревизија на прашалници	O ⁹⁾	x	x	01.03 10.09	69	71
8	Тримесечен извештај за прогнозите на градежните претпријатија (Граф.32)	Податоци за производството со посебен осврт врз станбената изградба, податоци за договарањето на работи, за запосленоста, личните доходи и сл.	Градежните претпријатија и режиските групи	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	O	x	x	30.01 30.04 30.07 30.10	13	62
9	Годишен извештај за дејноста на претпријатијата за стопанисување со станбени згради (Граф.15)	Натурални податоци за големината на фондот на зградите и становите, приходи на претпријатијата, распределба на станарината, одржување на зградите, сервис и погони на станбените претпријатија	Станбените претпријатија	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	O	x	x	30.05	41	73
10	Тригодишен извештај за состојбата на механизацијата и возниот парк (Граф.14)	Број на градежни машини и возила по видови, капацитет, искористување на капацитетот, сила на моторите. Слични податоци и за енергетските машини и мотори.	Градежните претпријатија и режиските групи	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	O	x	x	30.05	22	72

10) Образец само за приватна изградба.

11) Резултати на обработката и за поважните градови.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Тригодишен извештај за состојбата и експлоатацијата на комуналните фондови и за дејноста на комуналните организации (Ком.20)	Содржина на истражувањето ќе се утврди до крајот на 1968 година	Комуналните организации и погони	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	О ⁹⁾	x	x	30.06	22	162
12	Пробно истражување за снимање на договорените цени на градењето по видови на објекти (Граф.42)	Договорени цени по соодветната градежна единица на мера на одбраните објекти. Квалитет на објектот, систем на градењето и други технички карактеристики	Градежните претпријатија	Обработка на прашалници	Печатење обрасци, собирање ревизија на прашалници	-	-	-		8	32
СВР											
13	Извештај за пожарите	Пожари според видот на објектот, причините, височината на материјалната штета. Број на повредени и загинати лица и сл.	Пропишуваат републичките секретаријати	Обработка на прашалници, печатење обрасци	Собирање и контрола на материјали	О	x	x		33	57
СТАТИСТИКА НА СООБРАЌАЈОТ И ВРСКИТЕ											
Истражувања од интерес за целата земја											
1	Месечен извештај на Заедницата на југословенските железници (СЖ/М-11)	Превоз на стоки во внатрешниот и меѓународниот сообраќај по видови стоки. Превоз на патници	Претпријатијата на југословенските железници	СЗС: печатење обрасци, обработка на сумари; ЗЈЖ собирање и обработка на прашалници	-	-	-	x	30. МЕС. ¹²⁾	9	5
2	Тримесечен извештај на Заедницата на југословенските железници (СЖ/Т-11)	Работа на превозните средства, запослен персонал, приходи и девизно работење	Претпријатие на југословенските железници	СЗС: печатење обрасци, обработка на сумари; ЗЈЖ собирање и обработка на прашалници	-	-	x	x	20.03 10.05 10.08 10.11	1	2
3	Годишен извештај на Заедницата на југословенските железници (СЖ/Г-11)	Должина на пругата по видот на колосек на ЖТП-ја и СР. Превозни средства, превоз на патници и стоки. Работа и искористување на превозните средства, запослен персонал, приходи и несреќи	Претпријатие на југословенските железници	СЗС: печатење обрасци, обработка на сумари; ЗЈЖ: собирање и обработка на прашалници	-	-	-	x	30.05	4	2
4	Годишен извештај на Заедницата на ЈЖ за прометот на патници и стоки по станици (СЖ/Г-12)	Отпатувани патници, натовар и истовар на стоки во сите станици. Натовар и истовар по видови стоки во 64 града	Претпријатие на југословенските железници	СЗС: печатење обрасци, обработка на прашалници; ЗЈЖ: собирање на прашалници	-	P	x	x	09.05 30.07	3	-

¹²⁾ 45 дена по истекот на извештајниот месец.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Статистички органи											
5	Месечен извештај на поморско бродарско претпријатие (СП/М-11)	Превоз на патници и стоки во внатрешниот и меѓународниот сообраќај (тони, тонски милји), за- послен персонал	Поморските бродарски претпријатија	Обработка на прашалници и сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	О	х	х	28. МЕС.	3	20
Статистички органи											
6	Тримесечен извештај на поморско бродарско претпријатие (СП/Т-11)	Приходи, девизно работење и бродови под наем. Со извештајот за IV квартал се собираат и податоци за средствата, искористувањето, превозот по пазари, потрошокот на гориво и сообраќајните незгоди	Поморските бродарски претпријатија	Обработка на прашалници и сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	О	х	х	20.03 10.05 10.08 10.11	7	28
Статистички органи											
7	Месечен извештај за прометот во луците (СП/М-31)	Промет на патници; натовар и истовар на стоки по видови и знаме на превозникот. Сообраќај на бродови вкупно и посебно за 8 големи луки	Лучките капетани	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници и сумари	Р	х	х	28. МЕС.	14	46
Статистички органи											
8	Годишен извештај за прометот во луците (СП/Г-31)	Сообраќај на бродови по земјите и знамињата. Промет на стоки по земјите, знамињата на превозниците и видот. Промет на патници по земјите и знамињата на превозниците. Регистрирана трговска морнарица	Лучките капетани	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници и сумари	Р	х	х	15.05	28	26
Статистички органи											
9	Тримесечен извештај на речно бродарско претпријатие (СП/Т-11)	Приходи, девизно работење. Со извештајот за IV квартал се собираат и податоци за годината — за средствата, искористувањето, потрошокот на гориво и несреќите	Речните бродарски претпријатија	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници и сумари	О	х	х	20.03 10.05 10.08 10.11	6	58
Статистички органи											
10	Месечен извештај за прометот во речните пристаништа (СП/М-21)	Промет на стоки и патници во домашните пристаништа според знамето на превозниците. Превоз на домашната флота во странство по категории на превозот — извоз, увоз, транзит. Со декемврискиот извештај се доставуваат и податоци за регистрираната трговска флота	Речните бродарски претпријатија и капетаниите на речни пристаништа за приватници и други претпријатија	СЗС: печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	—	Р	х	х	28 МЕС. 15.07 ГО	191	21
Статистички органи											
11	Месечен извештај на претпријатијата на воздушниот сообраќај (СВ/М-11)	Авио-километри, превоз на патници, стоки и пошта во внатрешниот и меѓународниот сообраќај	Претпријатијата на воздушниот сообраќај	Печатење обрасци, обработка на прашалници и сумари	Собирање и обработка на прашалници	О	х	х	28. МЕС.	4	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Статистички органи											
12	Тримесечен извештај на претпријатијата на воздушниот сообраќај (СВ/Т-11)	Приходи и девизно работење. Со извештајот за IV квартал се собираат и податоци за годината — за средствата, искористувањето, потрошокот на погонско гориво и несреќите	Претпријатијата на воздушниот сообраќај	Печатење обрасци. Собирање и обработка на прашалници и сумари	О х х	20.03				2	9
Статистички органи											
13	Годишен извештај за работата на стопанската авијација (СВ/Г-12)	Број на авиони, летања и работа на земјоделските и други површини, приходи и запослен персонал	Претпријатијата и погоните на стопанската авијација	Печатење обрасци. Собирање и обработка на прашалници и сумари	О х х	20.03				1	4
Статистички органи											
14	Месечен извештај за прометот на аеродромите (СВ/М-21)	Промет на домашни и странски авиони, патници, стоки и пошти, запослен персонал	Аеродромските претпријатија и други организации што експлоатираат аеродроми	Печатење обрасци. Собирање и обработка на прашалници и сумари	О х х	25. МЕС.				8	12
Статистички органи											
15	Годишен извештај на претпријатијата за аеродромски услуги (СВ/Г-21)	Податоци за средствата, прометот, приходите и девизното работење, прометот по компании	Аеродромските претпријатија и други организации што експлоатираат аеродроми	Печатење обрасци. Обработка на прашалници	—	О х х	20.03			4	2
Статистички органи											
16	Месечен извештај на автосообраќајните претпријатија (СА/М-11)	Основни податоци за возилата Превоз на патници и стоки по видови и категории на превозот (внатрешен превоз, извоз, увоз, транзит)	Автосообраќајните претпријатија и погони	Обработка на сумари	Печатење обрасци. Собирање на прашалници	О х х	28. МЕС.			29	382
Статистички органи											
17	Тримесечен извештај на автосообраќајните претпријатија (СА/Т-11)	Приходи, девизно работење. Со извештајот за IV квартал на додатен образец се собираат податоци за годината — за средствата, искористувањето, потрошокот на погонско гориво и несреќите	Автосообраќајните претпријатија и погони	Обработка на сумари	Печатење обрасци. Собирање на прашалници	О х х	20.03			49	94
СВР											
18	Годишен извештај за регистрираните друмски моторни возила	Број на возилата со продолжена сообраќајна дозвола; првпат регистрирани возила во СФРЈ. Се по општини, сектор на сопственост и видови на возила	Општинските органи на внатрешните работи и центрите за регистрација на моторни возила	Обработка на сумари и печатење на обрасци	Собирање и обработка на прашалници	Р х х	15.02			—	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СВР											
19	Статистика на сообраќајните незгоди (СН-1)	Број на сообраќајните незгоди на друмови според видот, последиците, причините, околностите, според пропишан записник и сообраќајна незгода	Општински орган на внатрешните работи	Собирање и обработка на прашалници и сумари, печатење обрасци	Собирање и контрола на прашалници	-	x	x	Кв 28.04 28.07 28.10 Год. 06.02 25.03	98	116
Статистички органи											
20	Годишен извештај на претпријатијата за патишта по патна мрежа (СА/Г-41)	Должина на патната мрежа по категорија и вид на коловозник. Вредност на извршените работи на новоградба, реконструкција и одржување. Запослен персонал и работен фонд	Претпријатијата за патишта, за IV ред патишта — општините	Обработка на прашалници и сумари	Печатење обрасци. Собирање и обработка на прашалници	О	x	x	20.03	3	29
Статистички органи											
21	Годишен извештај за автосообраќајот за сопствени потреби (СА/Г-21)	Број на возила по видови, превоз на патници и стоки, поминат пат на возилото во km	Стопанските и други организации по избор во РЗС.	Обработка на сумари	Печатење обрасци. Собирање, обработка на прашалници	-	x	x	20.03	2	174
Статистички органи											
22	Годишен извештај на градско сообраќајно претпријатие (СГ/Г-11)	Број на возила по видови, поминати километри, превезени патници, приходи и запослен персонал, искористување на превозни средства, потрошок на погонско гориво и несреќи	Градските сообраќајни претпријатија и погони	Обработка на прашалници и сумари	Печатење обрасци. Собирање и обработка на прашалници	О	x	x	20.03	2	38
Статистички органи											
23	Тримесечен извештај на претпријатијата за услуги во луките (ПРЛ/Т-11)	Изманипулирани стоки во тони по видови манипулација и пакување. Со извештајот за IV квартал се собираат и податоци за годината — за приходите, девизното работење, средствата и запослениот персонал	Претпријатијата за услуги во луките	Обработка на прашалници и сумари	Печатење обрасци. Собирање и обработка на прашалници	О	x	x	20.03 10.05 10.08 10.11	12	17
Статистички органи											
24	Тримесечен извештај на претпријатијата за услуги во пристаништата и други места (ПРП/Т-11)	Изманипулирани стоки во тони по видови манипулација и пакување. Со извештајот за IV квартал се собираат и податоци за годината — за приходите, девизното работење, средствата и запослениот персонал	Претпријатијата и погоните за услуги во пристаништата и други места	Обработка на прашалници и сумари	Печатење обрасци. Собирање и обработка на прашалници	О	x	x	20.03 10.05 10.08 10.11	4	27
Статистички органи											
25	Месечен извештај за ППТ промет на Заедницата на ЈПТТ (ПТТ/М-11)	Поштенско-телеграфски и телефонски промет во внатрешниот и меѓународниот сообраќај	Претпријатијата на Заедницата ЈПТТ	СЗС: печатење обрасци, обработка на сумари; ЗЈПТТ: собирање и обработка на прашалници	—	-	x	x	28. МЕС.	1	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Годишен извештај на Заедницата на ЈПТТ (ПТТ/Г-11)	ПТТ промет по републики, видови услуги. ПТТ промет со странство. приходи, девизно работење	Претпријатие на Заедницата на ЈПТТ	СЗС: печатење обрасци, обработка на сумари; ЗЈПТТ: собирање и обработка на прашалници	—	-	x	x	30.04	3	4
27	Годишен извештај на извршните единици на ЈПТТ (ПТТ/Г-18)	Средства, работа, приходи и запослен персонал по извршни единици — пошти поединечно	Претпријатие на Заедницата на ЈПТТ	СЗС: печатење обрасци, обработка на прашалници и сумари; ЗЈПТТ: собирање на прашалници	—	P	x	x	30.03 30.07	7	2
Истражувања од интерес за федерацијата											
Статистички органи											
28	Влегување-излегување на друмски моторни возила во и од СФРЈ (СА/М-31)	Број на возила и патници по земја на регистрацијата на возилото, товарен автосообраќај со странство	Царинарниците	Печатење обрасци. Собирање и обработка на прашалници	Само СР Словенија врши обработка на прашалници	P	x	x	25. МЕС.	36	28
Статистички органи											
29	Мал граничен промет на друмски моторни возила (СА/М-32)	Број на возила по видови и земјата на влегување и излегување. Број на патници пристигнати и заминати со овие возила	Царинарниците	Печатење обрасци. Собирање и обработка на прашалници	Само СР Словенија врши обработка на прашалници	P	x	x	25. МЕС.	5	16
30	Цени на превозни услуги во сообраќајот — годишно	Цени на превозни услуги на определени релации според утврдената номенклатура	Транспортните претпријатија	СЗС: печатење обрасци. Собирање и обработка на прашалници	—	-	-	x	15.04	10	—
31	Цени на ПТТ услуги — годишно	Цени на ПТТ услуги според номенклатурата и определени растојанија во внатрешниот меѓународен сообраќај	Заедницата на ЈПТТ со претпријатијата на ПТТ	СЗС: печатење обрасци, обработка на прашалници; ЗЈПТТ: собирање и обработка на прашалници	—	-	-	x	15.04	4	—
32	Пробно снимање на интензитетот на сообраќајот и стоковните текови	Видови стоки, место на натоварот, растојание во километри	Одбраните превознички претпријатија и индивидуални превозници	СЗС: печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	—	-	-	-	30.11	95	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

СТАТИСТИКА НА НАДВОРЕШНАТА ТРГОВИЈА

Истражувања од интерес за целата земја

1 Надворешнотрговски промет извоз — увоз	Царинарница, стопанска организација, странска фирма, земја на потеклото, намени, плаќања, наплати, основ на финансирањето, валута, вид стоки, количина, вредност на стоки, износ на царина, износ на даноци, корисник на стоки (увоз), република во која стоката е произведена (извоз), режим на увозот и извозот	Стопанската организација (шпедитер) преку царинарницата	Сите фази на истражувањата	—	-	x	x	12. МЕС.	2 961	123
--	---	---	----------------------------	---	---	---	---	----------	-------	-----

СТАТИСТИКА НА ВНАТРЕШНАТА ТРГОВИЈА

Истражувања од интерес за целата земја

1 Месечен извештај на трговијата на мало и големо (Трг-14)	Промет и залихи на стоки во трговијата на мало и големо вкупно. Оцена на тенденцијата на движењето на прометот и залихите по струки и по некои артикли. Прогнози на прометот (според плановите на претпријатијата и други податоци)	Избраните трговски и други организации што вршат промет на стоки на мало и големо	Печатење обрасци. Обработка на сумари	Собирање, обработка на прашалници	-	x	x	18. МЕС.	19	165
2 Тримесечен извештај на трговијата (Трг-15)	Промет на стоки, залихи и запослен персонал за трговијата на мало и трговијата на големо по трговски струки. Промет на мало по начинот на плаќање, промет на големо по видовите купувачи.	Трговските и други организации што вршат продажба на стоки на мало и големо	Обработка на сумари	Печатење обрасци. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	O ¹³⁾	x	x	10.05 или 10.08 Р 10.11 10.02	79	952
3 Годишен извештај на трговијата на мало по артикли (Трг-12)	Промет и залихи на стоки во трговијата на мало во количина и вредност по артикли и групи (280 артикли и групи)	Трговските и други организации што вршат продажба на стоки на мало	Печатење обрасци. Обработка на сумари	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници	O	x	x	30.04	36	549
4 Годишен извештај на трговијата на големо по артикли (Трг-22)	Промет и залихи на стоки во трговијата на големо во количина и вредност по артикли и групи (300 артикли и групи)	Трговските организации, стовариштата на производствените претпријатија, земјоделските задруги и други работни организации	Печатење обрасци. Обработка на сумари	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници	O	x	x	30.04	35	249
5 Месечен извештај за прометот на „селски пазар“ (Трг-13)	Продажба и цени на земјоделски производи на пазар од индивидуалните производители. Продажба во количина за околу 60 артикли	Градските пазарни управи	Обработка на сумари	Печатење обрасци. Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници	O	x	x	05.03 за СФРЈ	8	255

¹³⁾ Резултати на обработката за поважните градови.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Двегодишен извештај на трговските претпријатија и дуќани (Трг-41)	Промет на стоки по трговски струки на продавниците. Капацитети на продавниот простор и прирачниот магацин. продавачки персонал по видови продавници.	Трговските и други организации што вршат продажба на стоки на мало	Печатење обрасци. Обработка на сумари	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници	Р	х	х	30.07	53	347
7	Месечен извештај за откупот на земјоделски производи (Трг-31, 32, 33)	Откуп односно продажба на земјоделски производи во количина и вредност по артикли и групи (до 80 артикли и групи)	Земјоделските затруги, откупните претпријатија, земјоделските стопанства и комбинати и индустриските претпријатија	Обработка на сумари	Печатење обрасци. Собирање подготовка на обработка, обработка на прашалници	О	х	х	35 дена или за изминатиот месец	279	1 184

Истражувања од интерес за федерацијата

8	Извештај за домашните саеми (Трг-23)	Датум на одржување на саемот. значење на саемот. површина на изложбениот простор и број излагачи на саемот со поделба на домашни и странски	Организатори на саемот	Собирање. обработка, печатење обрасци	—	О	х	х	30 дена по завршетокот на саемот	1	31
---	--------------------------------------	---	------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---	----------------------------------	---	----

СТАТИСТИКА НА УГОСТИТЕЛСТВОТО И ТУРИЗМОТ

Истражувања од интерес за целата земја

Статистички органи											
1	Тримесечен извештај на угостителството (УГ-11)	Промет по видови угостителски услуги	Угостителските претпријатија и дуќани и други организации што му даваат услуги на угостителството	Обработка на сумари	Печатење обрасци. Собирање. подготовка на обработка, обработка на прашалници	Р	х	х	24.05 24.08 24.11 24.02	76	810

Статистички органи

2	Месечен извештај за посетителите и ноќевањата (Ту-11)	Број посетители и ноќевања на туристи во видови дуќани и земји. Капацитети за сместување (број соби и легла) и вкупно остварен промет. Во периодот мај—септември и конјунктурни податоци за бројот ноќевања, вкупно, домашни, странски и вкупен број ноќевања за следниот месец според планот на претпријатието	Угостителските претпријатија и дуќани и други организации што даваат услуги на сместувања	Обработка на сумари	Печатење обрасци. Собирање. подготовка на обработка, обработка на прашалници	О	х	х	Конјунк. податоци 13 МЕС. конечни 30. МЕС.	56	918
---	---	---	---	---------------------	--	---	---	---	--	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Статистички органи											
3	Годишен извештај на угостителството (УГ-15)	Промет по видови дуќани, запослен персонал и капацитети за сместување и исхрана	Угостителските претпријатија и дуќани и други организации за угостителски услуги	Печатење обрасци, обработка на сумари	Собирање, обработка на прашалници	Р	х	х	30.04	26	369
СВР											
4	Месечен извештај за бројот премини на државната граница	Број премини на државната граница во меѓународниот патнички сообраќај (по гранични премини) и во пограничниот сообраќај (според граници)	Општинскиот орган на внатрешните работи (само граничен)	Обработка на сумари	Собирање и обработка на извештаи	Р	х	х	Претходни 30. МЕС. конечни 20.04 20.07 20.10 20.01	10	128
СВР											
5	Полугодишен извештај за издадените патни исправи и визи на југословенски државјани	Број издадени патни исправи и визи како и број одбиени односно поништени барања според причините за одбивање — поништување	Општинскиот орган на внатрешните работи	Обработка на сумари	Собирање и обработка на прашалници	Р	х	х	25.07 25.01	5	67
СТАТИСТИКА НА ЦЕНИТЕ											
Истражувања од интерес за целата земја											
1	Месечен извештај за цените на производителите на индустриски производи (Ц-41)	Продавни цени на околу 1000 производители за околу 1100 индустриски производи	Избраните индустриски претпријатија	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници и трошоци на обработката	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на обработката	-	х	х	04. МЕС.	237	387
2	Месечен извештај за цените на индустриските производи во трговијата на големо (Ц-21)	Цени во трговијата на големо во 17 градови за околу 150 индустриски производи	Избраните трговски претпријатија на големо	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на обработката	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на обработката	О ¹⁴	х	х	04. МЕС.	13	168
3	Полугодишен извештај за цените на репродукциониот материјал и на средствата за работа во земјоделството (Ц-52)	Количини и вредности на набавените и продадените околу 70 производи	Избраните земјоделски задруги и земјоделски стопанства и комбинати	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на обработката	—	-	-	х	15.04 15.10	12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Петнаестодневен извештај за цените на мало на земјоделските производи (Ц-11а)	Најниска, највисока и најчеста цена на мало во трговијата и на пазар за околу 50 земјоделски производи во 50—60 градови	Избраните продавници на трговијата на мало и индивидуални продавачи на пазар	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на обработката	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на обработката	O ¹⁴)	x	x	12 и 26 МЕС.	14	349
5	Месечен извештај за цените на мало на земјоделските производи (Ц-11)	Најчести цени на мало во трговијата и на пазар за околу 50 земјоделски производи во 50—60 градови	Избраните продавници на трговијата на мало и индивидуални продавачи на пазар	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници и трошоци на обработката	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на обработката	O ¹⁴)	x	x	04 МЕС.	183	216
6	Месечен извештај за продавните цени на мало: а) на индустриски прехранбени производи (Ц-12) и б) на индустриски непрехранбени производи (Ц-13)	Продавни цени во трговијата на мало за околу 60 индустриски прехранбени производи и околу 150 индустриски непрехранбени производи во 50—60 градови	Избраните продавници во трговијата на мало	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на обработката	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на обработката	O ¹⁴)	x	x	04. МЕС.	257	724
7	Полугодишен извештај за набавните цени на трговијата на мало: а) на земјоделски производи (Ц-11), б) на индустриски прехранбени производи (Ц-12) и в) на индустриски непрехранбени производи (Ц-13)	Набавни цени во трговијата на мало за околу 50 земјоделски производи, 60 индустриски прехранбени производи и 150 индустриски непрехранбени производи во 50—60 градови	Избраните продавници во трговијата на мало	Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници, трошоци на обработката	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на обработката	O ¹⁴)	x	x	05.06 05.12	20	136
8	Месечен извештај за цените на мало за услуги (Ц-14)	Цени на мало за занаетчиски, комунални, сообраќајни и други услуги — околу 40 видови услуги во 50—60 градови	Избраните претпријатија и дуќани на општествениот и приватниот сектор	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на обработката	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на обработката	O ¹⁴)	x	x	04. МЕС.	106	236
9	Месечен извештај за цените на угостителски услуги	Цени во угостителството за околу 60 видови јадења, пијачки и преноќишта во 50—60 градови	Избраните угостителски објекти	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на обработката	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на обработката	O ¹⁴)	x	x	04. МЕС.	48	214

¹⁴) За општините во кои се снимаат цените.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СТАТИСТИКА НА БУЏЕТОТ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВИ СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО											
Истражувања од интерес за целата земја											
1	Податоци за приходите и општиот распоред на приходите по буџетот на општествено-политичките заедници (Б-1) — тримесечна 06	Приходи по видови и распоред на приходите по основни намени: — за општината — за АП — за СР — за федерацијата	Филијала на СОК или надлежниот орган на ОДЗ	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци за инструктажа и обработка	x	x	x	18.04	62	714
						-	x	x	18.07		
						-	x	x	18.10		
						-	-	x	18.01		
									1970.		
2	Податоци за наплатата на приходите на буџетите и фондовите и нивна распределба по општествено-политички заедници (Б-2) — месечна 04 мес.	Наплата на приходите на буџетите и фондовите по форми и потформи и распределба по општествено-политички заедници — на подрачјето на општината	Филијала на СОК	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење обрасци	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, печатење обрасци, трошоци за инструктажа и обработка	x	x	x	12. МЕС.	116	1 636
3	Посебна пресметка по работите за сметка на општествено-политичките заедници (Б-7) — месечна 03 мес.	Состојба на основната сметка — посебна сметка по работите на општествено-политичките заедници	Филијала на СОК	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење обрасци	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, печатење обрасци, трошоци за инструктажа и обработка	-	x	x	11. МЕС.	1	11
4	Преглед на извршувањето на билансниот дел од буџетот (ЗРБ-I) — годишна 31.03	Приходи и распоред на приходите: — за општината — за АП — за СР — за федерацијата	Надлежниот орган на општествено-политичките заедници	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци за инструктажа и обработка	x	x	x	15.05	21	36
						-	x	x			
						-	x	x			
						-	-	x			
5	Преглед на пресметката на остварените средства за вршење редовна дејност (ЗРБ-II) — годишна 31.03	Пресметка на остварените и потрошените средства, структура на трошоците и распределба на средствата: — за општината — за АП — за СР — за федерацијата	Надлежниот орган на општествено-политичките заедници	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци за инструктажа и обработка	x	x	x	15.05	5	17
						-	x	x			
						-	x	x			
						-	-	x			
6	Преглед на пресметката на остварените и потрошените средства за посебни намени и на остварените и потрошените парични средства на фондовите (ЗРБ-III) — годишна 31.03	Средства и потрошок на средствата за посебни намени и фондови: — за општината — за АП — за СР — за федерацијата	Надлежниот орган на општествено-политичките заедници	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци за инструктажа и обработка	x	x	x	15.05	4	106
						-	x	x			
						-	x	x			
						-	-	x			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Преглед на состојбата на средствата и изворите на средствата на 31 декември 1968 година (ЗРБ-IV) — годишна 31.03	Состојба на средствата по видови и извори: — за општината — за АП — за СР — за федерацијата	Надлежниот орган на општествено-политичките заедници	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци за инструктажа и обработка	x	x	x	15.05	2	18
8	Преглед на ненамирените обврски (ЗРБ-IV/1 — годишна 31.03)	Преглед на ненамирените обврски: — за општината — за АП — за СР — за федерацијата	Надлежниот орган на општествено-политичките заедници	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	x	x	x	15.05	3	9
9	Преглед на запослените работници и исплатените и пресметаните лични доходи во органите на управата (ЗРБ-V) — годишна 31.03	Број на запослените работници според стручната подготовка, лични доходи во органите на управата и просечен месечен износ на нето личните доходи: — за општината — за АП — за СР — за федерацијата	Надлежниот орган на општествено-политичките заедници	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	x	x	x	15.05	4	33
10	Преглед на состојбата на средствата на резервниот фонд на општествено-политичките заедници (ЗРБ-VI) — годишна 31.03	Состојба на средствата на резервниот фонд на општествено-политичките заедници: — за општината — за АП — за СР — за федерацијата	Надлежниот орган на општествено-политичките заедници	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	x	x	x	15.05	4	7
11	Преглед на обврските на општествено-политичките заедници по кредити, заеми и дадени гаранции на 31 XII 1963 (ЗРБ-VII) — годишно 31.03	Обврски на општествено-политичките заедници според видови, дејности, временско траење, рочност, анунитети и за состојбата на долгот: — за општината — за АП — за СР	Надлежниот орган на општествено-политичките заедници	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	x	x	x	15.05	6	41
12	Податоци за фондовите на општествено-политичките заедници, за средствата на заедничките резерви на стопанските организации, за средствата на заедниците на образованието и воспитувањето, за средствата на општествено-политичките заедници за инвестиции во стопанството, за фондовите за развој на стопански недоволно развиените	Приходи, расходи, состојба на средствата, пласмани, состојба на жиро-сметките: — за општината — за АП — за СР — за федерацијата	Надлежниот орган на општествено-политичките заедници	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	x	x	x	20.04 20.07 20.10	58	774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	подрачја, за средствата на фондот за детска заштита и други фондови и средства на ДПЗ(Ф) тримесечно 10.										
13	Податоци за фондовите на општествено-политичките заедници (Биланс — завршна сметка за 1968 година ЗРФДПЗ-1) годишна 25.02	Средства, употреба на средствата и состојба на средствата на крајот на годината: — за општината — за АП — за СР — за федерацијата	Фондот на општествено-политичките заедници	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	x	x	x	10.05	3	97
14	Податоци за средствата за образование и воспитување (Биланс — завршна сметка за 1968 година ЗРОБ-1) — годишна 25.02	Средства, употреба на средствата и состојба на средствата на крајот на годината: — за општината — за АП — за СР	Заедницата на образованието и воспитувањето	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	x	x	x	10.05	1	18
15	Преглед на потрошокот на средствата за образование и воспитување по видови установи (ЗРОБ-2) — годишна 25.02	Потрошок на средствата по видови установи: — за општината — за АП — за СР	Заедницата на образованието и воспитувањето	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	x	x	x	10.05	1	18
16	Податоци за средствата на заедничките резерви на стопанските организации (Биланс — завршна сметка за 1968 година — ЗРЗР-1) — годишна 25.02	Средства, употреба на средствата, состојба на средствата на крајот на годината: — за општината — за АП — за СР	Надлежниот орган за средствата на заедничките резерви на стопанските организации	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	x	x	x	10.05	5	14
17	Податоци за средствата на општествено-политичките заедници за инвестиции во стопанството (Биланс — завршна сметка за 1968 година — ЗРИП-1) годишна 25.02	Средства, непосредни расходи и употреба на средствата и средства на крајот на годината: — за општината — за АП — за СР — за федерацијата	Надлежниот орган за средствата на општествено-политичките заедници за инвестиции во стопанството	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	x	x	x	10.05	1	6
18	Податоци за фондовите за развој на стопански недоволно развиените подрачја (сојузен и републички Биланс — завршна сметка за 1968 г. — ЗРФНП-1) — годишна 25.02	Средства, непосредни расходи и употреба на средствата и средства на крајот на годината: — за СР — за федерацијата	Фондот за развој на стопански недоволно развиените подрачја (сојузен републички)	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	x	x	x	10.05	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Податоци за средствата на фондовите за детска заштита (Биланс — завршна сметка за 1968 — ЗРДЗ) — годишна 25.02	Средства, непосредни расходи и употреба на средствата и средства на крајот на годината: — за општината — за АП — за СР	Надлежниот орган за средствата на фондовите за детска заштита	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолшки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	x	x	x	10.05	2	17
20	Фонд на здравственото осигурување за 1968 (Биланс — завршна сметка за 1968 година — ЗРСО-1) — годишна 15.02	Приходи и расходи на фондот на здравственото осигурување според елементите — задолжителни издвојувања од приходите, издвојувања за резервата — вишок на приходите — расходите	Заводот за социјално осигурување	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолшки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	20.04	1	6
21	Фонд на проширеното здравствено осигурување за 1968 год. (Биланс — завршна сметка за 1968 година — ЗРСО-2) — годишно 15.02	Приходи и расходи на фондот на проширеното здравствено осигурување, аналитички според изворите на приходите и расходите — издвојувања за резервата — вишок на приходите — расходите	Заводот за социјално осигурување	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолшки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	20.04	—	4
22	Фонд на задолжителното здравствено реосигурување за 1968 година (Биланс — завршна сметка за 1968 година — ЗРСО-3) — годишна 15.02	Приходи и расходи на фондот на задолжителното здравствено реосигурување според елементите — вишок на приходите — расходите	Заводот за социјално осигурување	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолшки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	20.04	—	2
23	Фонд на основното здравствено осигурување на земјоделците за 1968 година (Биланс — завршна сметка за 1968 година — ЗРСО-4) — годишна 15.02	Приходи и расходи на фондот на основното здравствено осигурување на земјоделците според елементите — задолжителни издвојувања од приходите — вишок на приходите — расходите	Заводот за социјално осигурување	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолшки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	20.04	—	4
24	Фонд на проширеното здравствено осигурување на земјоделците за 1968 година (Биланс — завршна сметка за 1968 година — ЗРСО-5) — годишна 15.02	Приходи и расходи на фондот на проширеното здравствено осигурување на земјоделците според елементите — задолжителни издвојувања од приходите — вишок на приходите — расходите	Заводот за социјално осигурување	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолшки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	20.04	—	4
25	Фонд на задолжителното здравствено реосигурување на земјоделците за 1968 година (Биланс — завршна сметка за 1968 година — ЗРСО-6) — годишна 15.02	Приходи и расходи на фондот на задолжителното здравствено реосигурување на земјоделците аналитички според изворите на приходите и видовите надоместоци — задолжителни издвојувања од приходите — вишок на приходите — расходите	Заводот за социјално осигурување	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолшки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	20.04	—	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Фонд на инвалидското и пензиското осигурување за 1968 година (Биланс — завршна сметка за 1968 година — ЗРСО-7) — годишна 15.02	Приходи и расходи на фондот на инвалидското и пензиското осигурување според елементите — задолжителни издвојувања од приходите — вишок на приходите — расходите	Заводот за социјално осигурување	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	20.04	1	2
27	Фонд на инвалидското и пензиското реосигурување за 1968 година (Биланс — завршна сметка за 1968 година — ЗРСО-8) — годишна 15.02	Приходи и расходи на фондот на инвалидското и пензиското реосигурување според елементите — вишок на приходите-расходите	Заводот за социјално осигурување	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	20.04	—	2
28	Резерви на фондовите на заедниците на социјално осигурување за 1968 година (Биланс — завршна сметка за 1968 година — ЗРСО-10) — годишна 15.02	Остварени приходи и расходи на резервата на фондовите на заедниците на социјалното осигурување според елементите	Заводот за социјално осигурување	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	20.04	1	2
29	Фонд за станбени потреби на пензионерите (Биланс — завршна сметка за 1968 година — ЗРСО — 11) — годишна 15.02	Актива и пасива на фондот за станбени потреби на пензионерите според елементите	Заводот за социјално осигурување	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	20.04	1	2
30	Други средства на фондот што служат за унапредување на здравствената служба, превентивната и друга здравствена заштита на осигурениците (Завршна сметка за 1968 година — ЗРСО-12) годишна 15.02	Средства, потрошок на средствата и салдо на средствата	Заводот за социјално осигурување	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	20.04	1	2
31	Средства наменети за закрепнување на пензионери во 1968 година (Завршна сметка за 1968 година — ЗРСО-13) — годишна 15.02	Средства, потрошок на средствата и салдо на средствата	Заводот за социјално осигурување	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	20.04	1	2
32	Биланс на средствата на осигурувањето и распределба на бруто премијата (Завршна сметка за 1968 година — ЗРСО-1) — годишна 15.02	Билансни податоци од средствата на осигурувањето и распределба на бруто премијата на осигурувањето наплатена во 1968 година	Осигурителните заводи	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	10.04	1	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Пресметка на средствата на осигурувањето (завршна сметка за 1968 година — ЗРОС-3) — годишна 15.02	Пресметка на средствата на осигурувањето по видови осигурувања (13 видови)	Осигурителните заводи	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	10.04	1	8
34	Пресметка на нераспоредената премија на осигурувањето со состојбата на 31 XII 1968 година (Завршна сметка за 1968 година — ЗРОС-4) — годишна 15.02	Бруто премија, режиски додаток и функционална премија, противпожарен придонес, остаток на резервата на текуштата техничка премија	Осигурителните заводи	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	20.04	1	2
35	Пресметка на ненаплатената премија на осигурувањето со состојбата на 31 XII 1968 година (Завршна сметка за 1968 година — ЗРОС-5) — годишна 15.02	Бруто премија, режиски додаток и функционална премија, противпожарен придонес, остаток на резервата на текуштата техничка премија	Осигурителните заводи	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	20.04	1	2
36	Пресметка на остварениот придонес за запослување за 1968 година (Завршна сметка за 1968 година — ЗРЗЗ-1) — годишна 15.02	Остварен придонес според изворите и распоред на придонесот според намените	Заводите за запослување	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	15.05	1	2
37	Приходи и расходи на средствата за материјално обезбедување за 1968 година (Завршна сметка за 1968 година — ЗРЗЗ-2) — годишна 15.02	Приходи според изворите и расходи според намените на средствата за материјално обезбедување	Заводите за запослување	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	15.05	1	2
38	Приходи и расходи на средствата за подготвување на работните луѓе заради запослување за 1968 година (Завршна сметка за 1968 година — ЗРЗЗ-3) — годишна 15.02	Приходи според изворите и расходи според намените на средствата за подготвување на работните луѓе заради запослување	Заводите за запослување	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	15.05	1	2
39	Приходи и расходи на средствата за заеднички работи на запослувањето за 1968 година (Завршна сметка за 1968 година — ЗРЗЗ-4) — годишна 15.02	Приходи според изворите и расходи според намените на средствата за заеднички работи на запослувањето	Заводите за запослување	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	15.05	1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СТАТИСТИКА НА ПАРИТЕ И КРЕДИТИТЕ СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО											
Истражувања од интерес за целата земја											
1	Податоци за кредитите за обртни средства (К-1) — месечно 05 мес.	Краткорочни кредити на банките, инвестициони кредити на банките и кредити од општествените фондови	Деловната банка	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	x	x	x	20. МЕС.	74	668
2	Податоци за примањата и издавањата на населението — образец Ст-3 — месечно 03 мес	Движење на готовината по теконите, уплати-исплати	Филијала на СОК и деловната банка	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	x	x	x	13. МЕС.	15	56
3	Телеграфски извештај — десетдневен 02, 12, 22 мес.	Одредени податоци за краткорочните кредити на банките за ликвидноста на банките и податоци за средствата на депозитите што ја сочинуваат основницата за пресметка	Деловната банка	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	03 МЕС. 13. МЕС. 23. МЕС.	11	23
4	Телеграфски извештај — месечно — 05 мес.	Податоци за реализацијата и трошокот за инвестиции	Филијала на СОК и деловната банка	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	08. МЕС.	11	23
5	Утврдување на вкупниот приход и доход и распределба на доходот за деловните банки (периодична пресметка за 1968 — ПОБ-Б-1) — полугодишно	Распределба на вкупниот приход и доход, билансни податоци за состојбата на сите видови кредити по деловните банки — по групациите	Деловната банка	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	15.08	11	3
6	Биланс и пресметка на вкупниот приход и доход и распределба на доходот за деловните банки (Завршна сметка за 1968 — ЗРБ-1) — годишна	Распределба на вкупниот приход, билансни податоци и податоци за состојбата на сите видови кредити по деловните банки — по групациите	Деловната банка	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	15.03	1	22
7	Податоци за бруто прометот и салдото по сметките на банките — образец КНБ-ПБ-1 — месечно 07 мес.	Промет на состојбата на сметките на аналитиката и синтетиката на банките	Деловната банка	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење обрасци	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, печатење обрасци, трошоци на инструктажата и обработка	-	x	x	13. МЕС.	398	112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Податоци за бруто прометот и салдото на сметката на СДК — образец КН-1-СДК — месечно 05 мес.	Промет и салдо на сметките на општественото сметководство	Филијала на СОК	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење образци	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, печатење образци, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	10. МЕС.	12	93
9	Спецификација на средствата на корисниците на општествените средства — образец КН-2-СДК — месечно 05 мес.	Состојба на средствата на корисниците на општествените средства по видови банки	Филијала на СОК	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење образци	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, печатење образци, трошоци на инструктажата и обработката	-	x	x	10. МЕС.	8	77

СТАТИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Истражувања од интерес за целата земја

			Статистички органи								
1	Годишен извештај за инвестициите во основни средства и средства на заедничката потрошувачка	Исплатени инвестиции по изворите на средства, остварени инвестиции по карактерот на изградбата и техничката структура, активизационен период и капацитети на инвестиционите објекти	Инвеститори од општествениот сектор	Печатење на инструменти (освен СР Словенија и Македонија), обработка на сумари	Собирање, контрола, шифрирање и обработка на податоците	0	x	x	01.09	436	1 552
2	Статистика на новата техника	Електрификација, механизација, автоматизација, нови технички постапки во југословенското стопанство и друго	Податоците ќе се преземат од постојните статистички истражувања (статистика на индустријата, земјоделството, градежништвото, сообраќајот итн.)	Обработка на СФРЈ и СР	—	-	x	x	01.09	103	—
СОК											
3	Податоци за инвестиционите кредити во користење на образецот ИнБ-1 месечно 07 мес.	Транши, состојба на кредитите на почетокот на годината, потрошок за инвестиции, преноси и отплати, состојба на кредитите во користење односно средствата на каматите, по гранки и области	Деловните банки	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење на образци	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, печатење на образци, трошоци на инструктажата и обработката	x	x	x	22. МЕС.	108	1 236
СОК											
4	Податоци за потрошокот за инвестиции од средствата на корисниците на општествените средства на образец Ин-1 — месечно 06 мес.	Потрошок за инвестиции од наменските средства на корисниците по гранки и области	Филијала на СОК	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење на образци	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, печатење на образци, трошоци на инструктажата и обработката	x	x	x	16. МЕС.	11	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СОК											
5	Извештај за кредитите во отплата и за втасаните обврски на образецот Ин-2 — годишна 22.01	Распоредени анuitети, уплатени анuitети (отплати, камати), состојба на втасаните обврски на крајот на извештајниот период, состојба на кредитите во отплата на крајот на извештајниот период	Деловната банка	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење на обрасци	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, печатење на обрасци, трошоци на инст-руктажата и обработката	-	x	x	30.01	11	77
СОК											
6	Податоци за потрошокот за инвестиции во основни средства по намена и техничка структура на образенот Ин-4 — полугодишна 31.07 и 31.01 1970	Потрошок за инвестиции во основни средства по намена и техничка структура, по подгрупи, групни гранки и области	Филијала на СОК и деловните банки	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење на обрасци	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, печатење на обрасци, трошоци на инст-руктажата и обработката	x	x	x	31.08 28.02	36	166
СОК											
7	Податоци за обезбедување средства за инвестиции на образецот Ин-ОБ — полугодишна 10.05 и 01.12	Обезбедување на средства според инвестиционите програми и договорените обврски	Филијала на СОК	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење на обрасци	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, печатење на обрасци, трошоци на инст-руктажата и обработката	x	x	x	31.05 20.12	18	33

СТАТИСТИКА НА ШКОЛСТВОТО

Истражувања од интерес за целата земја

1	Статистички извештај на крајот на училишната работа во 1968/69 учебна година за основните и средните училишта	За крајот на училишната работа во 1968/69 година училишта: оделенија; јазик на кој се врши наставата; ученици по одделенија; ученици кои учат странски јазици; успех на учениците по одделенија, струки и насоки; вонредни ученици; успех на редовните и вонредните ученици на завршните испити по струки, отсеци, насоки и според полот; успех на учениците според наставниот јазик; стипендисти; наставници по видови на заснован работен однос; квалификациона структура на наставниот персонал; ученички кујни; заедници на образованието во чиј состав се наоѓа училиштето и дали училиштето поднесува самостојна завршна сметка	Основните и средните училишта (училишта од I и II степен)	Изработка на методологија, обработка на сумари, публикување на податоци	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	0	x	x	15.10	141	1 509
---	---	---	---	---	--	---	---	---	-------	-----	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Статистички извештај на крајот на 1968/69 и на почетокот на 1969/70 учебна година за основните и средните училишта	За крајот на учебната 1968/69 година. — Успех на учениците на поправните и класните испити по струки, отсеци и насоки; успех на редовните и вонредните ученици на завршните испити по струки, отсеци и насоки; успех на учениците спрема наставниот јазик	Основните и средните училишта (училишта од I и II степен)	Изработка на методологија, обработка на сумари, публикување на податоци	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	О	х	х	20.02 1970	13	518
		За почетокот на учебната 1969/70 година училишта, одделенија, струки и отсеци кај стручните училишта; ученици по класови, запишување на учениците по претходната училишна спрема, наставници според видот на засновањот работен однос							05.11 претходни резултати		
3	Целодневен и продолжен престој на децата во основните училишта во 1968/69 учебна година	Бројот на учениците во I—IV и V—VIII одделение на основното училиште кои престојуваат во училиштето пред и по наставата до 4 часа, 4—6, 6—8 и над 8 часови. Простории во кои престојуваат децата, добивање на оброци, организирана помош во работата, наставници кои учествуваат во редовната настава и целодневниот престој и наставници кои учествуваат само во целодневниот престој	Сите основни училишта	Изработка на обрасци и упатства, обработка на сумари, публикување на податоци	Печатење обрасци, собирање, обработка	О	х	х	30.10	19	48
4	Годишен статистички извештај за елементарно-основното образование на возрасните (ЕО)	Посетители кои завршиле елементарно-основно образование по групи на староста според претходната училишна подготовка, дејност и занимање	Одделенија за елементарно — основно образование на возрасни	Печатење обрасци, подготовка на обработка, обработка, публикување податоци	Дистрибуција, собирање	-	х	х	30.03	10	76
5	Годишен статистички извештај на установите за дневен престој на деца (ДБ)	Вид на установата: самостојна или во состав; број на штитеници и деца кои не се примени поради полнетиот капацитет на установата; штитеници под старателство; штитеници чии мајки се запослени; штитеници кои посетуваат училиште; штитеници според полот и годините на староста; штитеници по време на престој во установата; исхрана; штитеници според плаќањето на престојот во установа-	Сите видови установи за дневен престој на деца и установи во кои е организирана работа со деца спречени во психичкиот и физичкиот развој	Обработка на сумари, публикување на податоци	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	О	х	х	30.04 1970	12	132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		та; персоналот на установите според стручноста; површина на просториите на установите; број на штитениците по смени									
6	Годишен статистички извештај на детските јасли (ДЈ)	Самостојни установи или во состав; број на штитеници, деца кои не се примени во установата поради пополнетиот капацитет; штитеници под старателство; штитеници чии мајки се запослени; површина на просториите на установите; штитеници според плаќањето на престојот во установата; персонал на установите според стручноста	Детските јасли — самостојни и во состав на други установи	Обработка на сумари, публикување на податоци	Печатење обрасци, собирање, подготвка на обработката, обработка	О	х	х	30.04 1970	12	21
7	Годишен статистички извештај на установите за слободни активности на децата (СА)	Вид на установата: самостојна или во состав; просечен број на деца кои дневно се собираат во установата; секции и членови на секциите по видовите активности; персонал на установата според стручноста; површина на просториите и игралиштата	Сите видови установи за слободни активности на децата	Обработка на сумари, публикување на податоци	Печатење обрасци, собирање, подготвка на обработката, обработка	О	х	х	30.04 1970	16	124
8	Годишен статистички извештај на установите за сметување на деца и младина кои се школуваат вон од местото на живеење на родителите — старатели (ШД)	Вид на установата: самостојна или во состав; лица кои не се примени во установата поради пополнетиот капацитет; ученици сместени по одлука на судот; ученици-студенти според плаќањето на престојот во установата; ученици-студенти според школата што ја посетуваат и според полот; персонал на установите според стручноста; површина на просториите на установите	Сите видови установи за сметување на деца и младина што се школуваат вон од местото на живеење на родителите — старателите	Обработка на сумари, публикување на податоци	Печатење обрасци, собирање, подготвка на обработката, обработка	О	х	х	30.04 1970	8	43
9	Годишен статистички извештај на установите за воспитно запустените деца и младина (ВЗ)	Вид на установата: самостојна или во состав, установи кои вршат функција на дисциплински центар; број на штитеници кои поминале низ дисциплински центар; деца кои не се примени поради пополнетиот капацитет на установата; штитеници под старателство; штитеници кои се стручно оспособени во извештајниот период; штитеници според годините на староста и полот; штитеници според училиштето што го посетуваат; штитеници според родителите според полот; штитеници според одлуката за прием во установата и според полот, штитеници упате-	Сите видови установи за воспитно запустените деца и младина	Обработка на сумари, публикување на податоци	Печатење обрасци, собирање, подготвка на обработката, обработка	О	х	х	30.04 1970	8	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ни од установата во извештајниот период; штитеници според должината на престојот во установата, според полот и редот на приемот во установата; персонал на установите според стручноста; просторите на установите									
10	Извештај за организационата структура на високошколските установи (ШВ-21) за 1969/70 учебна година	Назив и место на школата, одделение, наставни единици и центри за вонредно студирање, организациона структура, степен на наставата траење на студиите вонредно студирање. Услови за запишување во I година студии во 1968/69 учебна година	Вишите школи, високите школи, факултетите и уметничките академии	Изработка на методологија, обработка на сумари, публикување на податоци	Печатење обрасци, собирање, обработка	-	x	x	15.01 1970	10	17
11	Пријавен лист за студенти — запишување во зимскиот семестар на 1969/70 учебна година (ШВ-20)	Назив и место на школата, отсек, група, пол, начин на студирање, година на запишување на I година студии и години на студии, претходна училишна подготовка, народност, социо-економска структура, постојан престој-општина, стипендисти, износ на стипендија	Студенти на виша школа, високата школа, факултети и уметничка академија	Обработка на сумари, публикување на податоци	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработката на претходни извештаи за запишување на студентите врз база на контролни	-	x	x	22.01 1970	55	426
12	Статистички извештај за дипломираните студенти (ШВ-50) во 1969 година (собирање месечно)	Назив и место на школата, отсек, група, специјализација, пол, начин на студирање, должина на траење на студиите, народност, постојано место на престој — социјал. репуб., социо-економска структура	Вишите школи, високите школи, факултетите и уметничките академии	Изработка на методологија, обработка на сумари, публикување на податоци	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	-	x	x	20.02 25.07 1970	36	148
13	Статистички лист за магистри — специјалисти — годишно (ШВ-80) во 1969 година	Назив и место на школата, пол, народност, години на староста, занимање, претходна завршена школа, должина на траење на студиите, научна област на магистерската работа, стипендисти, давачи на стипендии	Високите школи, факултетите и уметничките академии	Обработка на сумари, публикување на податоци	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	-	x	x	20.02 1970	9	18
14	Статистички извештај за доктори на науки — годишно (ШВ-70) во 1969 година	Назив и место на школата, научна област на магистерската работа, научна област на докторската дисертација, години на староста запослување, место на постојан престој — република	Високите школи, факултетите	Обработка на сумари, публикување на податоци	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	-	x	x	31.07 1970	9	12
15	Кредитирање на студенти	Број на студенти на кои им е одобрен кредит, вид на школата, година на студиите, височина на кредитот и давател на кредитот	Управите на фондовите за кредитирање на студентите	Изработка на методологија, печатење обрасци, обработка и публикување	Собирање, контрола на прашалници	-	x	x	30.05	8	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

СТАТИСТИКА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Истражувања од интерес за
целата земја

1	Годишен извештај на научноистражувачките организации (НИО)	Научноистражувачки организации, самостојни и во состав на академии на науките и високошколските установи; област и гранка на истражувачката дејност; истражувачи, стручни и технички кадри според школската подготовка, ста-роста, според видот на запослувањето, стипендиране, потреби од кадри, финансирање	Научноистражувачките организации и истражувачките единици на академните на науките и високошколски установи	Печатење обрасци и упатства и обработка на прашалници	Собирање и контрола на прашалници	-	x	x	30.06	92	52
---	--	---	---	---	-----------------------------------	---	---	---	-------	----	----

СТАТИСТИКА НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА

Истражувања од интерес за
целата земја

1	Годишен извештај за работата на народните и работничките университети (НУ-1) — 1968/69 сезонска година	Број на университети, јазици на кои работат. университети кои во својот состав имаат центри, катедри, трибини; семинари и курсеви по видови. посетители по соц. состав и школска подготовка, јавни предавања и посетители, други активности, персонал	Сите народни и работнички университети	Обработка на сумар, публикување на податоци	Печатење обрасци, собирање и подготовка на обработката, обработка	O ¹⁵)	x	x	10.02 1970	29	124
2	Годишен извештај на професионалните и експерименталните театри (КУ-1a) — 1968/69 сезонска година	Број на театри, состав, јазик на кој даваат претстави, изведени дела по потекло, прикажани претстави и посетители во седиштето и на гостувања	Сите професионални и експериментални театри	Обработка на сумари, публикување на податоци	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	-	x	x	14.01 1970	17	47
3	Годишен извештај за работата на аматерските театри (АП-1) — 1968/69 сезонска година	Број на театрите, јазик на кој ги даваат претставите, изведени дела, претстави и посетители, членови: активни, професионалци, помошни. Учество на театрите на гостувања и фестивали	Сите аматерски театри самостојни и КУД за театрите што работат во нивниот состав	Обработка на сумари, публикување на податоци	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	O ¹⁵)	x	x	17.11	2	41
4	Годишен извештај за работата на детските театри (ДП-1) — 1968/69 сезонска година	Број на театрите, јазик на кој работат театрите, изведени дела, претстави и посетители, потекло на делата, гостувања во земјата и во странство, персонал (возрасни, деца, деца постојано врзани за театарот)	Сите самостојни детски театри	Обработка на сумари и елиминирање на повторување изведени дела, публикување на податоци	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	O ¹⁵)	x	x	25.11	1	16

¹⁵) Резултати на обработка за поважните градови.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Годишен извештај на ансамблиите за народни игри (КУ-3) — 1968/69 сезонска година	Приредби (уметнички концерти) во земјата и во странство и реализирани посети. Персонал по видот на работниот однос и уметничкиот состав	Ансамблиите за народни игри кои работат како професионални установи	Печатење обрасци, подготовка на обработка, обработка, публикување на податоци	Собирање	-	x	x	10.12	1	7
6	Филхармонии и професионални оркестри (ФО-1) — 1968/69 сезонска година	Број на установи, концерти и посетители (во земјата и во странство)	Филхармониите и професионалните оркестри — самостојни	Обработка на сумари- публикување	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	-	x	x	05.11	1	15
7	Годишен извештај за радио-дифузиите установи (радио-1 и ТВ-1) — 1968 година	Радио и ТВ станици, технички карактеристики (бранови подрачја на кои се емитира програмата, радио и телевизиски предаватели и нивната сила), емисии на радио и ТВ програми по видови и запослен персонал, остварени приходи. Радио и ТВ претплатници	Сите радио и телевизиски станици	Подготовка на обработка, обработка, публикување на податоци	Печатење обрасци, собирање и контрола	O ¹⁵	x	x	15.04	19	28
8	Годишен извештај на кината (Кино-1) — 1968 година	Кина според организациониот состав, техниката на прикажување на филмови и интензитетот на работата, седишта во кино-салите, прикажани претстави и посетители на домашни и странски филмови. Приходи според изворите и трошоци на работењето според видот	Постојаните кина, летните кинобавчи и патувачките кина	Обработка на сумари, публикување на податоци	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	O ¹⁵	x	x	15.05	11	308
9	Годишен извештај за производството на долгометражни и краткометражни филмови (кино-2, 2а и 2б) 1968 година	Филмови според називот, видот, должината во метри, техниката на снимањето и датумот на производството	Сите претпријатија за производство (снимање) на филмови	Подготовка на обработката, обработка, публикување на податоци	Печатење обрасци и собирање	-	x	x	10.03	1	11
10	Годишен извештај за извозот на домашни долгометражни и краткометражни филмови (Кино-3 и 3а) — 1968 година	Извезени филмови според видот, метражката (играни, документарни и сл.), техниката на снимањето по земјите во кои се извезени филмовите	Деловното здружение „Југославија филм“ и претпријатијата за производство и изнајмување на филмови	Печатење обрасци, подготовка на обработката, обработка, публикување на податоци	Собирање	-	x	x	01.04	1	8
11	Годишен извештај за увозот на долгометражни и краткометражни филмови (Кино-4, 4а и 4б) — 1968	Увезени долгометражни и краткометражни филмови според земјите на потеклото, жанрот и техниката на снимањето	Деловното здружение „Југославија филм“ и реп. претпријатие за дистрибуција на филмови	Печатење обрасци- подготовка на обработката, обработка, публикување на податоци	Собирање	-	x	x	20.04	2	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Годишен извештај за филмовите во промет (Кино-5) — 1968	Филмови што се на репертоарот на кината, според земјите на потеклото и СР во кои се прикажувани	Републичките претпријатија за дистрибуција на филмови	Печатење обрасци, подготовка на обработката, обработка публикување на податоци	Собирање	-	x	x	30.04	2	33
13	Извештај на научните, стручните и народните библиотеки (Биб-1) — 1968	Библиотеки според видот, организациониот состав, годината на основањето, кои имаат читална, подвижна книжница, библиотечен фонд обработен и необработен, принови на книжниот фонд, читатели во библиотеката и вон од библиотеката, книги, весници и списанија издадени на читање, персонал и расходи	Сите научни, стручни и народни библиотеки	Обработка на сумари, публикување на податоци	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	О	x	x	01.06	11	135
14	Извештај на музеите, галериите и збирките (КУ-4) — 1968. (Податоците се собираат секоја трета година)	Музеи, галерии и самостојни збирки според видот и годината на основањето, инвентарисани и изложени предмети според збирките, неинвентарисани предмети, број на посетителите, персонал, простории, приходи и расходи, дали музејот има во составот фототека, дискотека, архивалии	Сите музеи и музејски збирки	Обработка на сумари, публикување на податоци	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	-	x	x	20.05	1	26
15	Извештај на основните организации за физичка култура (ФК-1, 2 и 3) — 1968 (Податоците се собираат секоја трета година)	Број на основните организации, вкупно членови и активни членови по гранки на физичката култура; активни членови според полот, социо-економските групи, возраста; функционери и стручни кадри, натпревари, приходи и расходи на основните организации	Основните организации за физичка култура по гранки	Обработка на сумари, публикување на податоци	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	О	x	x	30.05	5	198
16	Годишен извештај — статистички лист за книги и брошури (ШТ-1)	Број на книги и брошури, дали делото е домашно — странско, јазик на изданието, јазик на преводот, јазик на оригиналот, вид на делото, област, авторски табаци, тираж, број на свеските — томовите, место на издавачот. Дела издадени во копродукција со странство. Преведени книги од јазиците на народите на Југославија на јазиците на народностите на Југославија	Југословенскиот библиографски институт	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка публикување на податоци	—	-	-	x	25.05 1970	23	—
17	Годишен извештај — статистички лист за весници — листови (ШТ-2)	Број на весници, периодика на излегување, број на излезени броеви, јазик на излегувањето, наменасодержина на весникот, локални весници, место на издавачот, вкупен и просечен тираж во илјади	Југословенскиот библиографски институт	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка, публикување на податоци	—	-	-	x	25.05 1970	13	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18 Годишен извештај — статистички лист за списанија (ШГ-3)	Број на списанија, периодика на излегување, број на излезени броеви, јазикот на излегувањето, област (по МДЦ), намена-содржина, место на излегување, вкупен и просечен тираж во илјади	Југословенскиот библиографски институт	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка, публикување	—	—	—	—	х	25.05 1970	6	—
19 Извештај за архивите (Податоците ќе се собираат тригодишно)	Број и вид на архивите, архивска граѓа (подредена и неподредена) и корисници на архивската граѓа	Сите архиви	Обработка на сумари, публикување на податоци	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	О х х	х	х	х	15.04 1970	3	19
СТАТИСТИКА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ											
Истражувања од интерес за целата земја											
1 Месечен извештај за остварените приходи и извршените расходи на фондовите на здравственото осигурување	Приходи и расходи на фондовите според видовите и резултатите на работењето по заедници	Комуналниот завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка	х	х	х	х	30. МЕС.	7	271
2 Месечен извештај за остварените приходи и извршените расходи на фондовите на инвалидското и пензиското осигурување	Приходи и расходи на фондовите по видови	Комуналниот завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка	—	х	х	х	30. МЕС.	7	271
3 Тримесечен извештај за приходите и расходите на фондовите на основното и проширеното здравствено осигурување на земјоделците	Приходи и расходи на фондовите по видови	Комуналниот завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка	х	х	х	х	30.04 30.07 30.10 30.03	6	253
4 Тримесечен извештај за приходите и расходите на фондовите за задолжително здравствено реосигурување	Приходи и расходи по видови	Републичкиот завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка	—	х	х	х	30.04 30.07 30.10 30.03	2	67
5 Бруто биланс на придонесите за социјално осигурување за 1968 и раздобја на периодичните пресметки за 1969 година	Податоци според структурата на контниот план на заедниците на социјалното осигурување	Комуналниот завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка	х ¹⁰⁾	х	х	х		3	168
6 Бруто биланс на фондовите за здравствено осигурување на комуналните заедници за 1968 и раздобја на периодичните пресметки на 1969 година	Податоци според структурата на контниот план за фондовите на з. о. на работниците, фондовите на проширеното з. о. на работниците, фондовите на основното з. о. на земјоделците и фондовите на проширеното з. о. на земјоделците	Комуналниот завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка	х ¹⁰⁾	х	х	х		3	340

¹⁰⁾ Резултати само за територијата на комуналната заедница

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Бруто биланс на фондовите за здравствено реосигурување за 1968 и раздобјата на периодичните пресметки за 1969 година	Податоци според структурата на контниот план	Републичкиот завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка	-	x	x		2	67
8	Бруто биланс на фондовите на инвалидското и прензиското осигурување за 1968 и раздобја на периодичните пресметки за 1969 година	Податоци според структурата на контниот план	Комуналниот завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка	-	x	x		3	340
9	Бруто биланс на фондовите за станбени потреби на пензионерите за 1968 и раздобја на периодичните пресметки за 1969 година	Податоци според структурата на контниот план	Комуналниот односно републичкиот завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка	-	x	x		2	41
10	Полугодишен извештај за вложените средства на фондовите на социјалното осигурување	Вложени средства според годините и начинот на вложувањето	Комуналниот завод за социјално осигурување; републичкиот завод за социјалното осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка	x ¹⁶⁾	x	x	30.07 30.03	1	35
11	Бруто биланс на комуналните и републичките заводи за социјално осигурување за 1968 и раздобја на периодичните пресметки за 1969 година	Податоци според структурата на контниот план на заводот за социјално осигурување	Комуналниот завод за социјално осигурување; републичкиот завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка	x	x	x		3	245
12	Месечен извештај за активните осигуреници и лицата привремено вон работен однос	Состојба и движење на активните осигуреници според дејностите и полот, бројна состојба на лицата вон работен однос што имаат право на здравствено осигурување	Комуналниот завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка	x	x	x	30. МЕС.	25	1 902
13	Месечен извештај за привремената неспособност — спреченост за работа на осигуреници според полот	Случаи и денови според причината на неспособноста и полот	Комуналниот завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка	x	x	x	30. МЕС.	3	828
14	Месечен извештај за привремената неспособност — спреченост за работа на осигуреници според дејностите	Случаи и денови според причината на неспособноста и дејностите	Комуналниот завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка	x	x	x	35 дана по истеку извештајног месеца	32	2 152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Тримесечен извештај за користењето на здравствена заштита и други права од здравственото осигурување	Случаи и денови на болничко лекување, број на издадени лекови, број на патувања поради користење на здравствена заштита, надоместоци за опрема на дете, погребни трошоци и посмртни помошти	Комуналниот завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка	x	x	x	30.04 30.07 30.10 30.03	1	415
16	Тримесечен извештај за несреќите при работата	Повредени лица според дејностите и полот, смртни случаи	Комуналниот завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка	x ¹⁾	x	x	30.04 30.07 30.10 30.03	1	79
17	Годишен извештај за несреќите при работата	Повредени лица според дејностите, местото каде се случила несреќата, начинот на настанувањето на несреќата, материјалниот причинител, природата на повредата, причината на несреќата; несреќи според местото, дејностите и бројот на повредените лица	Комуналниот завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка	-	x	x	30.05	6	396
18	Полугодишен извештај за инвалидите на трудот што имаат право на професионална рехабилитација и запослување	Бројна состојба и движење на инвалидите на трудот	Комуналниот завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка	x ¹⁾	x	x	30.07 10.02	1	79
19	Годишен извештај за инвалидите на трудот што чекаат на професионална рехабилитација и запослување	Инвалидни на трудот според полот, годините на возраста, стручното образование, причината за инвалидност	Комуналниот завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка	x ¹⁾	x	x	30.03	2	123
20	Месечен извештај за корисниците на давањата врз основа на инвалидско и пензиско осигурување	Корисници според видовите на давања, состојба, прираст и отпаѓање на корисниците	Комуналниот завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка	x ¹⁾	x	x	30. МЕС.	6	410
21	Годишен извештај за корисниците на инвалидски пензии на кои во текот на годината првпат им е установено правото	Корисници според стажот, основот и износот на пензиските примања, дејноста и годините на возраста, причината на инвалидноста и дијагнозата на болеста; корисници на заштитен додаток	Комуналниот завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка	-	x	x	30.03	4	164
22	Годишен извештај за корисниците на старосна пензија на кои во текот на годината првпат им е установено правото	Корисници според стажот, основот и износот на пензиските примања, дејноста и годините на возраста; корисници на заштитен додаток	Комуналниот завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка	-	x	x	30.03	4	164

¹⁾ Резултати само за територијата на комуналниот завод.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Годишен извештај за корисниците на семејна пензија на кои во текот на годината првпат им е установено правото	Корисници според основот и износот на пензиските примања, број на корисници на семејна пензија; корисници на заштитен додаток	Комуналниот завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка	x	x		30.03	3	70
24	Годишен извештај за корисниците на инвалидни на кои во текот на годината првпат им е установено правото	Категорија на осигурениците, износ на инвалиднината, причина на телесното оштетување и степен на телесното оштетување	Комуналниот завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка	x	x		30.03	1	73
25	Полугодишен извештај за решавање на предметите во комуналните и републичките заводи за социјално осигурување	Број на примени и решени предмети, траење на постапката, број на пресуди и решенија по жалби	Комуналниот завод за социјално осигурување: републичкиот завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка	x ¹⁾	x	x	30.07 30.01	3	122
26	Годишен извештај по комунални заедници и општини	Основни податоци за корисниците и користењето правото по комунални заедници на социјалното осигурување и општини	Комуналниот завод за социјално осигурување	Обработка на сумари	Собирање и обработка	x	x	x	30.06	6	227

СТАТИСТИКА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

Истражувања од интерес за целата земја

1	Годишен статистички извештај за корисниците и формите на социјалната заштита (СЗ-1)	1. Состојба и движење на корисниците на социјална заштита според категориите на корисниците и тоа: деца лишени од нормален семеен живот; деца попречени во психичкиот и физичкиот развој; возрасни социјално загрозени лица; возрасни инвалидни лица; граѓански жртви на војната; членови на семејства на кадровци и лица со асоцијално однесување. 2. Форми на социјална заштита спроведени во текот на годината според категориите на корисниците, и тоа: старателство; посвојување; ограничување на родителското право; спроведени мерки спрема малолетниците: а) засилен надзор; од страна на	Центрите за социјална работа, односно службата за социјална заштита на општина	Обработка на сумари, публикување на податоци	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	О	x	x	30.04 1970	22	114
---	---	--	--	--	--	---	---	---	---------------	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		родителите, во друго семејство, од органите на старателството; б) упатување: во дисциплински центар, во општа воспитна установа, во специјална воспитна установа, во установа за дефектни малолетници; материјална помош за школување; помош во запослување; сместување: во социјални и други установи и други семејства; упатување: на школување, на рехабилитација, на летување и закрепнување, на користење на здравствена заштита; парични помошти постојани и еднократни; помошти во натура; обезбедување нега во станот; други стручни услуги на социјална заштита.									
		3. Категории на корисници на социјална заштита според полот и годините на староста									
		4. Категорија на децата според годините на староста									
2	Годишен статистички извештај на установите за сместување на деца лишени од родителски грижи (СЗ-20)	Вид на установата: самостојна или во состав; деца одбиени поради полнет капацитет на установата; штитеници под старателство; штитеници сместени по одлука на судот; штитеници според годините на староста и полот; штитеници според родителите, штитеници според плаќањето на престојот во установата; штитеници според школувањето. Персонал на установите според струките; површина на просториите на установите	Сите видови установи за сместување на деца лишени од родителски грижи	Обработка на сумари, публикување на податоците	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	О	х	х	30 04 1970	16	20
3	Годишен статистички извештај на установите за згрижување на потешко инвалидни деца (СЗ-30)	Вид на установата: самостојна или во состав; деца одбиени поради полнет капацитет на установата; штитеници под старателство; деца на социјални осигуреници; штитеници	Сите видови установи за згрижување на потешко инвалидни деца	Обработка на сумари, публикување на податоци	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	О	х	х	30 04 1970	7	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		што одат на училиште; штитеници што стручно се оспособуваат; штитеници според родителите; штитеници според плаќањето на престојот во установата; персонал на установите според струките; површина на просториите на установите									
4	Годишен статистички извештај на установите за професионална рехабилитација (СЗ-40)	Вид на установата: самостојна или во состав; одбиени барања: а) за професионална рехабилитација, б) за запослување; инвалиди со потполно сместување; запослени инвалиди и рехабилитанти според видот на инвалидитетот и правниот основ; запослени инвалиди и рехабилитанти според причината за користење на установата и според дејноста; рехабилитанти според плаќањето на престојот во установата; оспособени рехабилитанти во извештајниот период според полот и запослувањето; персонал на установата според стручноста и инвалидноста; погони според дејностите	Сите видови установи за професионална рехабилитација	Обработка на сумари, публикување на податоци	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	О	х	х	30.04 1970	10	26
5	Годишен статистички извештај за прифатилиштата за возрасни (СЗ-51)	Вид на установата: самостојна или во состав; лица што не се примени поради пополнет капацитет на установата; штитеници според причината за прием во установата; штитеници што во извештајниот период се упатени од установата; персонал на установите според стручноста	Прифатилишта за возрасни	Обработка на сумари, публикување на податоци	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	О	х	х	30.04 1970	11	18
6	Годишен статистички извештај на установите за сместување и згрижување на возрасни лица (СЗ-52)	Вид на установата: самостојна или во состав; лица што не се примени поради пополнет капацитет на установата; штитеници според причината за прием во установата; штитеници според плаќањето на престојот во установата; персонал на установите според стручноста; површина на просториите на установите	Сите видови установи за сместување и згрижување на возрасните лица	Обработка на сумари, публикување на податоци	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	О	х	х	30.04 1970	3	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Годишен статистички извештај на центрите за социјална работа (СЗ-61)	Година на основањето на центарот; општини што ги покрива центарот (за меѓуопштински центри); служби што ги има центарот; функција на органите за старателство и други функции што ги врши центарот; установи врз кои центарот врши стручен надзор по видови; персонал на установите според стручноста	Општинските и меѓуопштинските центри за социјална работа	Обработка на сумари, публикување на податоци	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	О	х	х	30.04 1970	6	26
8	Статистички извештај за додатокот на деца (ДД)	По општините: број на корисниците на додатокот на деца и број на децата за кои се прима додаток на деца според групите корисници и тоа: запослени лица, уживатели на инвалиднини и пензии и други	Републичките заводи за социјално осигурување	Обработка на сумари, публикување на податоци	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	О	х	х	30.04 1970	10	28

СТАТИСТИКА НА ЗДРАВСТВОТО НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВО

Истражувања од интерес за целата земја

1	Извештај за организационата структура, кадрите и опременоста на здравствените установи	Податоци за мрежата на здравствените установи, кадрите и капацитетот според организационите единици. Податоци за опременоста на здравствените установи	Сите здравствени установи	Собирање, средување и обработка на сумари за СФРЈ	Сите здравствени центри: собирање, средување, обработка и доставување на извештаи	х	х	х	01.04	113	676
2	Извештаи за работата на службите на здравствените установи	Податоци за медицинските кадри според профилите на запослените во соодветната служба, бројот на организационите единици, посетите кај лекари и други медицински работници и категории здравствени осигурувања на лица што ја посетиле здравствената установа	Сите здравствени установни посебно за секоја служба	Обработка на сумари за СФРЈ	Сите здравствени центри: собирање, средување, обработка и доставување на извештаи	х	х	х	01.05	157	2 210
3	Извештаи за заболувања и состојби утврдени во службата на општата практика и специј. служба на амбулантно-поликл. установи, во службата на медицината на трудот и дисп. служби	Податоци за заболувања и состојби утврдени во службите на општата практика и специјалните служби, во медицината на трудот и диспанзерските служби кај оние лица што им се обрнале на здравствените установи за давање здравствена заштита	Сите здравствени установи	Обработка на сумари за СФРЈ	Сите здравствени центри: собирање, средување, обработка и доставување на извештаи	х	х	х	01.05	88	2 206
4	Евиденција на здравствените работници	Податоци за здравствените работници според профилот, специјалноста, годините на старост, видот на установите каде што работат, според договорот работен однос и вршењето на приватната практика	Сите здравствени установи и секој поединец кој врши приватна пракса	Обработка на сумари за СФРЈ	Сите здравствени центри: собирање, обработка и доставување на извештаи	х	х	х	31.12	13	594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Болесничко-статистичко ливче	Податоци за лицата што се лекува- ни во стационарните здравствени установи: пол, старост, занимање, категирија на здравственото осигу- рување, дијагнозата и должината на лекување. За умрените и дијаг- нозата на причината за смртта	Сите болнички у- станови и стацио- нари	Обработка на су- мари за СФРЈ	Сите здравствени центри: собирање, средување, обра- ботка во републич- ки завод за здрав- ствена заштита и доставување на из- вештаи	x	x	x	31.12	115	2 138
6	Картон на повредениот	Податоци за повредите за лицата кои се лекувани во стационарните здравствени установи: пол, старост, занимање, категирија на здравстве- ното осигурување, време на повре- дата, дијагноза и вид на повредата (на работа, вон од работа)	Сите болнички у- станови и стацио- нари	Обработка на су- мари за СФРЈ	Сите здравствени центри: собирање, средување, обработ- ка во републички- от завод за здрав- ствена заштита и доставување на из- вештаи	x	x	x	31.12	59	562
7	Пријава на раѓање	Податоци за родилката, раѓањето и новороденчето. Податоци за за- болувањето на родилката и ново- роденчето и состојбата при испи- сот. За умрена родилка и новоро- денче податоци за причината на смртта	Сите болнички и вонболнички по- родилишта	Обработка на су- мари за СФРЈ	Сите здравствени центри: собирање, средување, обра- ботка во репуб. за- вод за здрав. заш- тита и доставување на извештаи	x	x	x	31.12	79	665
8	Пријава на фетална смрт	Податоци за поранешните бремено- ности и пометнувања, за видот на сегашното пометнување, компли- кацииите, исходот и бројот на живи деца	Сите здравствени установи во кои се врши прекин на бременост	Обработка на су- мари за СФРЈ	Сите здравствени центри: собирање, средување, обработ- ка во републички- от завод за здрав- ствена заштита и доставување на из- вештаи	x	x	x	31.12	31	472
9	Лист на рехабилитацијата	Податоци за лицата кои биле на рехабилитација во здравствените установи: пол, брачна состојба, ра- бота што ја вршат, шифра на сто- панската дејност, категорија на здравственото осигурување, боле- сти и состојби поради кои се вр- ши рехабилитацијата, траење и исход на рехабилитацијата	Сите здравствени установи за ре- хабилитација	Обработка на су- мари за СФРЈ	Сите здравствени центри: собирање, средување, обра- ботка во репуб- личкиот завод за здравствена зашти- та и доставување на извештаи	x	x	x	31.12	30	322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Извештај за привремената неспособност — спреченост за работа	Податоци за активните осигуреници привремено неспособни за работа поради болест или повреда: пол, гранка на стопанската дејност, дијагноза, причина за привремената неспособност — спреченост за работа и должина на траењето на неспособноста-спреченоста за работа	Сите здравствени установи кои отворуваат боледување на активни осигуреници привремено неспособни за работа	Обработка на сумари за СФРЈ	Сите здравствени центри: собирање, обработка во републичкиот завод за здравствена заштита и доставување на извештаи	x	x	x	31.12	115	2 867
11	Извештај за извршените имунизации	Податоци за бројот на вакцинираните лица и видот на извршените имунизации	Сите здравствени установи што спроведуваат имунизација	Обработка на сумари за СФРЈ	Сите здравствени центри: собирање, средување, обработка и доставување на извештаи	x	x	x	01.05	18	870
12	Извештај за движењето на заразните болести	Податоци за лицата кај кое е утврдена заразна болест, видот на заразната болест и за преземените мерки	Сите здравствени установи што ќе утврдат заразна болест	Обработка на сумари за СФРЈ	Сите здравствени центри: собирање, средување, обработка и доставување на извештаи	x	x	x	01. МЕС. 10 МЕС. 20. МЕС.	81	1 371
Истражувања од интерес за федерацијата											
13	Студија за кардиоваскуларните заболувања	Податоци за лицата од машки пол родени во 1903—1928 г. од подрачјето на два реона во процесот на интензивната индустријализација и урбанизација (Тузла, Реметинец). Податоците се однесуваат на срцеви заболувања и повишен крвен притисок на испитуваните лица дистрибуирани според занимањето, физичката активност; на антропометриски мерки и исхрана на испитуваните. Во текот на 1969 година ќе се работи првата фаза од третиот преглед на една половина од популацијата опфатена со студијата	Граѓаните од машки пол родени од 1903 до 1928 г. на одбраните подрачја	Сите фази на истражување	—	x	x	x	1970	—	—
14	Студија за влијанието на индустријализацијата врз здравјето на работниците во комуната Иванград	Собирање податоци за факторите што во условите на брзата индустријализација, урбанизација и движењето на населението село-град учествуваат во настанувањето и развојот на растројствата на здравјето.	Работниците запослени во индустријата и населението што не работи во индустријата од подрачјето на комуната Иванград	Сите фази на истражување	—	x	x	x	1972	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Во текот на 1969 година ќе се работи врз повторни прегледи со цел за следење состојбата на здравјето на работниците запослени во индустријата — интернистички и психијатриски прегледи, психолошко и лабораториско тестирање како и хигиенско испитување на работните услови									
15	Меѓународна компаративна студија на Светската здравствена организација за користењето на здравствената заштита и здравствената служба	Собирање податоци на одбраните подрачја (Банат, Истра) за користењето на здравствената заштита и здравствената служба од страна на населението и за факторите што влијаат врз неа. Во текот на 1969 година ќе се извршат третата и четвртата фаза на анкетирање на одбраното население и собирање податоци за заболувањата и користењето на здравствената заштита	Граѓаните избрани со случаен избор на одбраните подрачја	С3333 сите фази на истражување (Банат)	P3333 СР Хрватска. Сите фази на истражување (Истра)	x	-	x	1969	—	—
	Истражувања од интерес за целата земја										
16	Студија за ефектот на интензивната и екстензивната контрацепција врз височината на пометнувањата	Податоци за ефектот на интензивната примена на современите контрацептивни средства врз височината на пометнувањата, морбидитет и морталитет во врска со пометнувањата при истовремена компарација со контролната група каде што применувањето на контрацептивни средства ќе ѝ се препушти на одлука на секоја жена. Во текот на 1969 година ќе се изврши редовна контрола на жените опфатени со студијата. Собирање и обработка на податоците за резултатите на работата секои 6 месеци	Определените установи во Белград, Сараево и Суботица	Сите фази на истражување	—	-	-	x	1968	1	—
17	Студија за користењето на болничката служба	Испитување и усовршување на критериумите за прием на пациенти во болница и нивно отпуштање	Сите болници во СР Македонија	Сите фази на истражување	—	-	-	x	1970	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	од болница, со цел за подобрување системот на болничката служба.										
	За таа цел во 1969 година ќе се работи на:										
	1. Собирање податоци за демографските и географските карактеристики на студиското подрачје, за видовите, бројот и дистрибуцијата на болниците, за бројот на болничките кревети и дистрибуцијата на здравствениот персонал по профили — специјалности, а посебно испитување на досегашниот начин и форма на користење на болничката служба од страна на општата популација на студиското подрачје;										
	2. Поставување критериуми за прием на пациенти и нивно отпуштање од болници, коишто ќе се однесуваат на 50 најфреквентивни заболувања во болница, а кои ќе бидат испитани во втората година истражување										
18 Систем за собирање податоци за планирање на здравствената заштита и пат на нумеричка регистрација на населението на одбраното подрачје	Студијата е методолошка, се презема со цел за усовршување на системот за собирање податоци по пат на нумеричка регистрација на населението (популационен регистар), бидејќи така рутински собрани податоци би давале сигурни информации за карактеристиките на посматраното население и за нивното користење услуги на здравствена заштита. Во текот на 1969 година истражување предвидено е следното: 1. Детално проучување на литературата од оваа област; 2. Обиколка и проучување на оние подрачја каде што исти или слични програми за собирање податоци се спроведуваат.	Здравствените установи и графаните од подрачјето на Банат одбрани со метода на мостра	S3333 сите фази на истражување	x	1971						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

СУДСКА СТАТИСТИКА

Истражувања од интерес за
целата земја

1	Статистички лист за обвинето полнолетно лице против кое е завршена кривична постапка со запирање или со одбивачка односно ослободувачка пресуда (Опт/17 — собирање месечно — обработка годишна)	Дело, законски основ по кој постапката е запрена односно по кој обвинетиот е ослободен од обвинението или обвинението е одбиено, претходно лишување од слобода (притвор)	Општинските и окружните судови од општа надлежност	Сојузен совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	-	x	x	01.07	8	39
2	Статистички лист за малолетно лице против кое е кривичната постапка пред совет за малолетници запрена (Опт/Мл — собирање месечно — обработка годишна)	Сторител на дело, помлад малолетник, постар малолетник, дело, законски основ според кој постапката е запрена, применети привремени мерки во текот на постапката	Општинските и окружните судови од општа надлежност	Сојузен совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	-	x	x	01.07	3	9
3	Статистички лист за осудено полнолетно лице (СК-11 — собирање месечно — обработка годишна)	Кривично дело, време и место на извршувањето на кривичното дело, главна казна или мерка, мерка за безбедност, условна осуда, поранешна осуда, пол, старост, занимање	Првостепен суд од општа надлежност: општински, окружен	СЗС — печатење на обработни табели, обработка на сумари	РЗС — печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	-	x	x	Претходни 31.05 Конечни 20.07 15.12	45	548
4	Статистички лист за осудено малолетно лице (СК-21 — собирање месечно — обработка годишна)	Кривично дело, време и место на извршувањето на кривичното дело, малолетнички затвор или воспитна мерка, мерка за безбедност, поранешна осуда, семејни прилики, занимање на родителите	Првостепен суд од општа надлежност: општински, окружен	СЗС — печатење на обработни табели, обработка на сумари	РЗС — печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	-	x	x	Претходни 31.05 Конечни 20.07 15.12	23	83
5	Статистички извештај за предметите на истрагата и за притворот (КС/истр.)	Број на примени, решени и нерешени предмети на истрагата, број лица против кои е определен притвор, траење на притворот во претходната постапка и број на вложените жалби	Општинските и окружните судови од општа надлежност	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	О	x	x	01.05	1	7
6	Статистички извештај за движењето на кривичните предмети во првостепена постапка (КС-2/1 — годишно)	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршување на првостепена постапка	Општинските и окружните судови од општа надлежност	Сојузен совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	О	x	x	01.05	1	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Статистички извештај за движењето на кривичните предмети по методичкиот по подготвена постапка и по постапка пред совет за малолетници и за противот на малолетници (КС-2/Т Мл — годишно)	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршување на постапката	Општинските и окружните судови од општа надлежност	Сојузен совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	О	х	х	01.05	1	6
8	Статистички извештај за движењето на кривичните предмети по првостепената постапка (КС-2, П — годишно)	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршување на постапката по жалбите	Окружните судови од општа надлежност и републичките врховни судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	х ¹⁸⁾	х	х	01.05	1	4
9	Статистички извештај за движењето на кривичните предмети по постапка од трет степен (КС-2, ПП — годишно)	Број на примени, решени и нерешени предмети и резултати од завршување на постапката	Републичките врховни судови и Врховниот суд на Југославија	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	-	х	х	01.05	—	1
10	Статистички извештај за движењето на кривичните предмети по барањата за заштита на законитоста и барањата за непосредно ублажување на казната (КС/зз — годишно)	Број на примени, решени и нерешени предмети и резултати од завршување на постапката по вложени барања	Републичките врховни судови и Врховниот суд на Југославија	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	-	х	х	01.05	—	3
11	Статистички извештај за движењето на процесните предмети по првостепената постапка (ГС-П/І — годишно)	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршување на првостепената постапка	Општинските и окружните судови од општа надлежност	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	О	х	х	01.05	1	7
12	Статистички извештај за движењето на предметите по тужбите за издавање платен налог по првостепената постапка (ГС-ПД/І — годишно)	Број на примени, решени и нерешени предмети, одлуки по тужба, вложени приговори на издадени платни налози	Општинските и окружните судови од општа надлежност	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	О	х	х	01.05	—	4
13	Статистички извештај за движењето на земјопривредните предмети по првостепената постапка (ГС-зк/І — годишно)	Број на примени, решени и нерешени предмети, број на издадени зак. извадоци, преписи и службени потврди	Општинските судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	О	х	х	01.05	—	4

¹⁸⁾ Со податоците располага окружен суд.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Статистички извештај за движењето на предметите за извршување и обезбедување во првостепена постапка (ГС-и/Г — годишно)	Број на примени, решени и нерешени предмети, дозволени извршувања, спроведени извршувања	Општинските судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	О	х	х	01.05	1	7
15	Статистички извештај за движењето на вонпроцесните предмети во првостепена постапка (ГС-в/Г — годишно)	Број на примени, решени и нерешени оставински и други вонпроцесни предмети. Прилив на одделни видови посложени вонпроцесни предмети	Општинските судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	О	х	х	01.05	1	6
16	Статистички извештај за движењето на процесните, извршните и вонпроцесните предмети во второстепена постапка (ГС-лив/П — годишно)	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршување на второстепената постапка	Окружните судови од општа надлежност и републичките врховни судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	х ¹⁸⁾	х	х	01.05	1	5
17	Статистички извештај за движењето на граѓанските предмети по вложени ревизии (ГС/рев — годишно)	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршување на постапката од трет степен	Републички врховни судови и Врховниот суд на Југославија	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	-	х	х	01.05	—	2
18	Статистички извештај за движењето на граѓанските предмети по барања за заштита на законитоста (ГС/зз — годишно)	Број на примени, решени и нерешени предмети и резултати од завршување на постапката по вложените барања	Републичките врховни судови и Врховниот суд на Југославија	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	-	х	х	01.05	—	2
19	Статистички извештај за движењето на предметите по барања за заштита на законитоста против одлуки на Врховниот стопански суд (ПС/зз — годишно)	Број на примени, решени и нерешени предмети и резултати од завршување на постапката по вложените барања	Врховниот суд на Југославија	Сојузниот совет за правосудство. Собирање, подготовка на обработката и обработката на сумари	—	-	-	х	01.05	—	—
20	Статистички извештај за поведените граѓански спорови (ГС-п/вр — годишно)	Број на поведени граѓански спорови по одделни области од граѓанскоправните односи и вредност на предметите на спорот	Општинските и окружните судови од општа надлежност	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	х	х	х	01.05	3	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Статистички извештај за движењето на предметите по предлози за присилно порамнување и стечај на имателот на дуќан (ГС-пс/1 — годишно)	Број на примени, решени и нерешени предмети на присилно порамнување и стечај, резултати од завршување на постапката	Општинските судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	x	x	x	01.05	—	4
22	Статистички извештај за движењето на предметите по тужби во управни спорови (УС/1 — годишно)	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршување на постапката по тужба	Републичките врховни судови и Врховниот суд на Југославија	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	-	x	x	01.05	—	3
23	Статистички извештај за движењето на предметите по жалби во управни спорови (УС/II — годишно)	Број на примени, решени и нерешени предмети, подносител на жалба и резултати од завршување на постапката по жалба	Врховниот суд на Југославија	Сојузниот совет за правосудство. Собирање, подготовка на обработката и обработка на сумари		-	-	x	01.05	—	—
24	Статистички извештај за правосилно довршените управни спорови (Ус-вр — годишно)	Број на правосилно завршените управни спорови по материја	Републичките врховни судови и Врховниот суд на Југославија	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	-	x	x	01.05	1	4
25	Статистички извештај за движењето на предметите по барања да се испита одлука донесена во управен спор (Ус/исп — годишно)	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршување на постапката по вложени барања	Врховниот суд на Југославија	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари		—	-	-	x	01.05	—
26	Статистички извештај за движењето на предметите по поднесени барања за заштита на законитоста против одлуки донесени во управни спорови (Ус/зз — годишно)	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршување на постапката по вложени барања	Врховниот суд на Југославија	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари		-	-	x	01.05	—	—
27	Статистички извештај за движењето на предметите по барања за заштита против конечни поединечни акти кога не е предвидена друга судска заштита (З/па — годишно)	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршување на постапката по вложени барања	Републичките врховни судови и Врховниот суд на Југославија	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	-	x	x	01.05	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Статистички извештај за движењето на предметите по предлози за заштита поради незаконито дејствие (Знр/І — годишно)	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршување на постапката по поднесени предлози, мерки што ги применил судот заради извршување на решението со кое е забрането понатамошно вршење на дејствието	Окружните судови од општа надлежност	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	x ¹⁸⁾	x	x	01.05	—	2
29	Статистички извештај за движењето на предметите по жалби против решенија донесени по предлози за заштита поради незаконито дејствие (Знр/ІІ — годишно)	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршување на постапката по вложени жалби	Републичките врховни судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	-	x	x	01.05	—	2
30	Статистички извештај за движењето на предметите по барања за судска заштита против второстепени решенија на советите за прекршоци (П/сз — годишно)	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршување на постапката по поднесени барања	Републичките врховни судови	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	-	x	x	01.05	—	2
31	Статистички извештај за бројната состојба на судиите, судиите-поротници и друг персонал запослен во судовите од општа надлежност (О/рс — годишно 31.12)	Вид на суд, седиште на судот, број на судии, судии-поротници, стручни соработници, административен и помошен персонал — податоци за кадрите според полот	Сите судови од општа надлежност	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на	x	x	x	01.05	2	7
32	Статистички лист за решен спор во стопански суд (СПС-11 — собирање месечно — обработка годишна)	Вредност на спорот, вид на спорот, решение на спорот, републичка припадност на странките, сектор и дејност на странките во спор	Првостепен стопански суд: окружен, виш	СЗС печатење на работни табели. Обработка на сумари	РЗС: печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	-	x	x	Конечни 05.06	22	399
33	Статистички извештај за движењето на предметите по стопански спорови во првостепената постапка (ПС-п/І — годишно)	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршување на првостепената постапка	Окружните и вишите стопански судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	x ¹⁹⁾	x	x	01.05	1	4
34	Статистички извештај за движењето на предметите по тужби за издавање платен налог во првостепената постапка (ПС-пл/І — годишно)	Број на примени, решени и нерешени предмети, одлуки по тужба, вложени приговори на издадени платни налози	Окружните стопански судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	x ¹⁹⁾	x	x	01.05	—	2

¹⁹⁾ Со податоците располага окружен стопански суд.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Статистички извештај за движењето на предметите на извршување и на вонпроцесните предмети во првостепена постапка (ПС-ив/I — годишно)	Број на примени, решени и нерешени предмети на извршување и вонпроцесни предмети, одлуки донесени по барања за извршување	Окружните и вишите стопански судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	x ¹⁹⁾	x	x	01.05	1	4
36	Статистички извештај за движењето на предметите по предлози за присилно порамнување и стечај (ПС-пс/I — годишно)	Број на примени, решени и нерешени предмети на присилно порамнување и стечај, подносител на предлог, резултати од завршување на постапката	Окружните стопански судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	x ¹⁹⁾	x	x	01.05	1	6
37	Статистички извештај за движењето на процесните предмети, предметите на присилно порамнување и стечај, извршување и на вонпроцесните предмети во второстепена постапка (ПС-пив/II — годишно)	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршување на постапката по вложени жалби	Вишите стопански судови и Врховниот стопански суд	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	-	x	x	01.05	1	2
38	Статистички извештај за движењето на предметите по управно-сметковни спорови во првостепена постапка (ПС-урс/I — годишно)	Број на примени, решени и нерешени предмети, подносител на тужба, резултати од завршување на првостепената постапка	Вишите стопански судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	-	x	x	01.05	—	2
39	Статистички извештај за движењето на предметите по управно-сметковни спорови во второстепена постапка (ПС-урс/II — годишно)	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршување на постапката по вложени жалби	Врховниот стопански суд	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	—	-	-	x	01.05	—	—
40	Статистички извештај за движењето на предметите по барања за заштита на законитоста против одлуки на стопански судови донесени во стопански и управно-сметковни спорови (ПС-п/зз)	Број на примени, решени и нерешени предмети, одлуки по вложени барања	Врховниот стопански суд	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	—	-	-	x	01.05	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Статистички лист за стопански престапи (ПС-1) — собирање месечно — обработка годишно	Стопански престап, осудено правно лице, осудено одговорно лице според функцијата, изречена казна, изречена заштитна мерка, услови осуди, поранешни осуди за стопански престап (поврат)	Окружните и вишите стопански судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	-	x	x	01.07	7	12
42	Статистички извештај за движењето на предметите на стопански престапи во првостепената постапка (ПС-пк/I — годишно)	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршување на првостепената постапка	Окружните и вишите стопански судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	x ¹⁸⁾	x	x	01.05	1	3
43	Статистички извештај за движењето на предметите на стопански престапи во второстепената постапка (ПС-пк/II — годишно)	Број на примени, решени и нерешени предмети, подносител на жалба, резултати од завршување на постапката по вложени жалби	Вишите стопански судови и Врховниот стопански суд	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	-	x	x	01.05	—	2
44	Статистички извештај за движењето на предметите по барања за заштита на законитоста против одлуки на стопански судови донесени по стопански престапи (ПС-пк/зз — годишно)	Број на примени, решени и нерешени предмети, одлуки по вложени барања	Врховниот стопански суд	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	—	-	-	x	01.05	—	1
45	Статистички извештај за бројната состојба на судиите, судиите-поротници, стручни соработници, административен персонал — податоци за кадри-те според полот (О/пс — годишно 31.12)	Вид на суд, седиште на судот, број на судии, судии-поротници, стручни соработници, административен персонал — податоци за кадри-те според полот	Сите стопански судови	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	x ¹⁸⁾	x	x	01.05	1	3
46	Статистички извештај за предметите на прекршоци во првостепената постапка (П/I)	Број на примени, решени и нерешени предмети. Резултати од завршување на првостепената постапка	Општинските судии за прекршоци и други органи овластени за водење прекршочна постапка	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	0	x	x	01.05	—	4
47	Статистички извештај за предметите на прекршоци во второстепената постапка (П/II)	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од завршување постапка по жалби	Републичкиот совет за прекршоци	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	-	x	x	01.05	—	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Статистички извештај за видовите на прекршоци, казнетите лица и за изречените казни и заштитни мерки по правосилно донесени решенија во прекршочна постапка (П/ВР)	Вид прекршоци, број на казнети лица, изречени казни и применети заштитни мерки	Општинските судии за прекршоци и други органи овластени за водење прекршочна постапка	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	О	х	х	01.07	1	13
49	Статистички извештај за избраните судии за прекршоци и судиите поротници (П/ОС)	Број на судии за прекршоци и судии поротници	Судиите за прекршоци и советите за прекршоци	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	О	х	х	01.05	1	3

СТАТИСТИЧКИ СТАНДАРДИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Истражувања од интерес за целата земја

СЗС											
1	Стандардна класификација на дејностите	Теоретски основи и принципи на класификацијата, структура на класификацијата по области, групи на гранки, гранки и групи на дејности со дефиниција на најниското ниво на групирање	—	Работа и организација на работата на изработка и пропишување класификација на дејности	—	Р	х	х	крај на 1969 год.	1 214	—
2	Стандардна класификација на занимањата	Теоретски основи и принципи на класифицирањето на занимањата. Според нивоата (групите, подгрупите, видовите и групациите) со класификација до најниското ниво на групирање (на поединечни занимања)	—	Организација на работата и работна класификација на занимањата	—	Р	х	х	крај на 1969 год.	1 063	—
Статистички органи											
3	Дефинирање на градските населби	Определување критериуми за дефинирање на градското подрачје на поголеми градови	Републичките заводи за статистика	Методологија и обработка на податоци	Собирање и обработка на податоци	Р ²⁰⁾	х	х	31.12	140	21
Статистички органи											
4	Извештај за промените во картотеката на организационите единици (КОЈ-12) — тримесечно	Назив на организационата единица, назив на погонот, населба, улица и број, општина, предмет на работењето, телеграма, фах, телефон, сметката кај СОК, година на основањето, сектор на сопственост, начин на финансирање, дејност и територија	Работните организации и стопанските судови	Единствена методологија, печатење на обрасци и упатства	Собирање и спроведување на промени	х	х	х	Текушто	480	627

²⁰⁾ Со податоците располага општината на чија територија се наоѓа градот.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Статистички органи											
5	Адресари на организациони единици	Назив на организационата единица, назив на погонот, населба, улица и број, дејност, територија и вид на единицата	Извор: картотека на организационите единици	Единствена методологија, и шифрирање на дејностите	Изработка на адресари	Р	х	х	Крај на 1969	—	253
Статистички органи											
6	Ревизија на документите од статистичкиот катастар — трета етапа	Ажурирање и изработка на описи на границите на статистичките кругови, изработка на пописни кругови и дополнување на скици за 2.500 статистички кругови од градско и приградско подрачје	Ревизија на теренот вршат статистичките органи	Печатење на образци и упатства. Учество во трошоците за ревизија	Инструктажа на ревизори, извршување на ревизија, изработка и доработка на документи, контрола на работите и материјалите	О	х	х	Акција во периодот 1967—1970	965	276
Истражувања од интерес за федерацијата											
СЗС											
7	Годишен извештај за капацитетите и користењето на електронски машини за сметање	Капацитети и користење на електронски машини за сметање во земјата, како и други машини за автоматска обработка на податоци	Работните организации	Единствена методологија, печатење образци и обработка на податоци	—	—	—	х	Крај на првото полугодие на 1969	—	1
Истражувања од интерес за целата земја											
СОК											
8	Прашалник за групирање на корисниците на општествени средства (ЕКДС) — месечно 05	Други податоци за корисниците на општествени средства — распоредување во дејности според Номенклатурата	Филијала на СОК	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење образци	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, печатење образци, трошоци на инструктажата и обработката	—	—	х	30. МЕС.	—	4

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги во изградбата и јакнењето на оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за особени успеси во раководењето со воените единици, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ
МЕЧЕВИ

Кржић Томе Симо, технички поручник; Лазаревић Лазе Богдан, интендантски поручник; Марић Марка Зоран, поручник за врска; Милетић Милије Драгиша, артилериски поручник; Милић Ђуре Славко, санитарски поручник; Мимица Ивана Јосип, интендантски поручник; Николић Слободана Милован, технички поручник; Павловић Миодрага Мирослав, санитарски поручник; Ристић Ристе Радован, пешадиски поручник; Рубелов Георгија Недељко, поручник на оклопни единици; Сотировски Никола Киро, пешадиски поручник; Срдић Раде Будимир, интендантски поручник; Стефановић Стојана Ристо, интендантски поручник; Стоилковић Сретена Драгослав, пешадиски поручник; Стојановић Милорада Гојко, технички поручник; Стричевић Ивана Марко, санитарски поручник; Трајановски Павле Трајан, инженериски поручник; Величковић Аритона Томислав, поручник за врска; Влахиновић Јанка Милош, артилериски поручник; Вујичић Милорада Лазар, санитарски поручник; Загорац Петра Раде, артилериски поручник; Баришић Вукана Маринко, санитарски потпоручник; Белај Вјехеслава Драгутин, воздухопловнотехнички потпоручник; Чаушевић Хусејина Мидхат, поморски потпоручник; Чичковић Ивана Мијо, пешадиски потпоручник; Ђуришић Милорада Милоје, потпоручник за врски; Јанковић Радојка Божидар, инженериски потпоручник; Кравић Јована Бранко, пешадиски потпоручник; Марић Бошка Марко, пешадиски потпоручник; Модријанчић Андреја Андреј, инженериски потпоручник; Мусулин Милоша Стеван, потпоручник на оклопни единици; Никитовић Светомира Јевто, санитарски потпоручник; Николовски Спиро Крсто, санитарски потпоручник; Рак Драгутина Звонимир, потпоручник на финансиска служба; Ристић Вукашина Радомир, потпоручник на АВХ одбрана; Справало Алексе Мирослав, потпоручник на финансиска служба; Стојановић Бранка Маринко, артилериски потпоручник; Стојичић Милисав Чedomир, пешадиски потпоручник; Швабић Живана Стојислав, артилериски потпоручник;

Тиршек Ивана Антун, потпоручник на сообраќајна служба; Ломбацеровић Стевана Војислав, воен службеник III кл. на музичка служба; Башић Јозе Љубомир, воен службеник IV кл. на административна служба; Димитријевић Зорке Петар, воен службеник IV кл. на музичка служба; Хусеиновић Алије Емил, воен службеник IV кл. на музичка служба; Лишка Филипа Стеван, воен службеник IV кл. на градежна служба; Мајсторовић Вељка Васа, воен службеник IV кл. на административна служба; Никодијевић Томе Милан, воен службеник IV кл. на музичка служба; Николац Ивана Недељко, воен службеник IV кл. на административна служба; Поланег Фране Фране, воен службеник IV кл. на музичка служба; Симић Радомира Милан, воен службеник IV кл. на административна служба; Стаменковић Боривоја Душан, воен службеник IV кл. на административна служба; Тасић Велимира Светозар, воен службеник IV кл. на административна служба; Вукадиновић Славољуба Петар, воен службеник IV кл. на финансиска служба; Бићанин Љубисава Петар, воен службеник V кл. на административна служба; Борић Милоша Никола, воен службеник V кл. на административна служба; Грујовић Миленка Кристина, воен службеник V кл. на финансиска служба; Миленковић Саве Александар, воен службеник V кл. на административна служба; Немет Јосипа Стеван, воен службеник V кл. на административна служба; Тодоровић Косте Владимир, воен службеник V кл. на административна служба; Варга Фране Фране, воен службеник V кл. на музичка служба; Вељковић Крсте Радован, воен службеник V кл. на административна служба; Антић Глигорија Владимир, воен службеник VI кл. на административна служба; Хорват Игнаца Станко, воен службеник VI кл. на музичка служба; Ивановски Петра Јаћим, воен службеник VI кл. на финансиска служба;

Бр. 168
22 декември 1967 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
598. Закон за измени и дополненија на Законот за воените инвалиди од војните	1133
599. Одлука за одобрување на претсметките на приходите и распоредот на приходите на посебните сметки на сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации за 1969 година	1135
600. Одлука за донесување план на статистичките истражувања за 1969 година	1135
601. Резолуција за општествено-економската и политичката положба на општината и за понатамошниот развој на самоуправните односи во општината	1136